



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 11 февруари 1972
Скопје
Број 3
Год. XXVIII

Претплатата за 1972 година изнесува 120 динари. Овој број чини 4 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16

13.

Врз основа на член 35 став 2 и 3 од Законот на финансирање на општествено-политичките единици во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 9/65, 41/65 и 5/67) и член 9 од Законот за Републичкиот буџет за 1971 година („Службен весник на СРМ“ бр. 12/71), Извршниот совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА НАМЕНАТА НА СРЕДСТВАТА ПО РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1971 ГОДИНА

I

Од разделот 12 — Републички секретаријат за финансии, позиција 102, распоредна подгрупа 04-2-2 — „Надоместок за социјално осигурување за исплата на илинденски пензии и пензии признаени според републички прописи“, се пренесува износот од 2.000.000 динари во позицијата 105, распоредна подгрупа 16-2-21 — „Надоместок за повластици во јавниот сообраќај според републички прописи“.

II

Од Разделот 44 — „Наменски дополнителни средства“, позиција 276, распоредна група 10-2 — „Обврски спрема фондовите на социјалното осигурување во смисла на член 116 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување“, се пренесува износот од „7.000.000“ во Разделот 42 — „Нераспоредени приходи“, позиција 273, распоредна подгрупа 19-2-21 — „Средства распоредени во текуштата буџетска резерва“.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2631/1
10 декември 1971 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

14.

Врз основа на член 37 од Законот за републичките органи на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/71), Извршниот совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ СО РАБОТА НА ОПРЕДЕЛЕНИ РЕПУБЛИЧКИ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И ЗА ПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА НА НОВООСНОВАНИТЕ РЕПУБЛИЧКИ ОРГАНИ

1. Републичкиот секретаријат за образование, наука и култура и Комитетот за надворешна трговија престануваат со работа на 24. I. 1972 година.

2. Републичкиот секретаријат за образование и наука, Републичкиот секретаријат за култура и Републичкиот секретаријат за економски односи со странство ќе почнат да работат од 25. I. 1972 година, а Републичкиот педагошки совет од 15. II. 1972 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-168/1
19 јануари 1972 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

15.

Врз основа на членот 17 став 3 од Законот за угостителската дејност на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 21/69), републичкиот секретар за труд во согласност со Комитетот за туризам и угостителство, донесува

ПРАВИЛНИК ЗА ПРОГРАМАТА, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ПРОВЕРУВАЊЕ НА СТРУЧНАТА ОСПОСОБЕНОСТ ЗА ВРШЕЊЕ УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ НА ГРАЃАНИТЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот и постапката за проверување на стручната оспособеност за вршење угостителска дејност на граѓаните (стручна оспособеност) како и програмата врз основа на која се врши проверувањето.

Програмата од претходниот став е составен дел на овој правилник и содржи практичен и теоретски дел.

Член 2

Комисијата за проверување на стручната оспособеност ја сочинуваат: претседател, два члена и соодветен број испитувачи по практичниот дел на програмата.

На претседателот, членовите и испитувачите им се определуваат заменици.

Претседателот и членовите на комисијата односно нивните заменици треба да имаат високо или више образование со специјалност што ќе им овозможи да бидат и испитувачи по теоретскиот дел на Програмата (општообразовен и стручно-теоретски дел).

Испитувачите по пракса односно нивните заменици треба да се висококвалификувани угостителски работници од соодветните стопански организации или наставници по пракса од угостителските училишта.

Член 3

Комисијата решава само на седници.

Седниците ги свикува и со нив раководи претседателот на комисијата, а кога тој е спречен, неговиот заменик.

Комисијата полноважно решава ако се присутни сите нејзини членови. Кога некој член на

комисијата е спречен да присуствува на седницата, на негово место се повикува неговиот заменик.

Решенијата се донесуваат со мнозинство гласови.

Член 4

Проверувањето на стручната оспособеност се врши, по правило, во испитни рокови.

Член 5

За проверување на стручната оспособеност, кандидатот поднесува пријава до Републичкиот секретаријат за труд.

Пријавата особено треба да ги содржи следните податоци:

- презиме, татково име и име;
- дата и место на раѓањето;
- училиште што кандидатот го завршил;
- занимање за кое кандидатот бара проверување на стручната оспособеност;
- местожителство и адреса на кандидатот;
- испитен рок во кој сака да му се изврши проверка на стручната оспособеност.

Член 6

Најмалку 15 дена пред утврдениот рок за проверување на оспособеноста, комисијата ги средува предметите и прави план за спроведување на проверката. Истовремено комисијата со посебни покани ги повикува кандидатите на проверување.

Во поканата, покрај другото се назначува местото и времето за проверување на стручната оспособеност на кандидатот.

Член 7

Проверувањето на стручната оспособеност се врши во угостителско училиште со практична обука или во соодветна угостителска работна организација.

Член 8

Кандидатите кои имаат завршено средно или на него рамно училиште се ослободуваат од проверување на општообразовниот дел од Програмата (македонски јазик и математика).

Член 9

Проверувањето отпочнува со изработка на практична задача од кандидатот, која е должен и писмено да ја образложи.

За практична работа на кандидатот му се дава да изработи една или повеќе работи од делокругот на угостителската дејност, за која се врши проверувањето.

При одредување на практичната задача, Комисијата води сметка со нејзиното изработување односно извршување да може да се оцени способноста на кандидатот да ја врши угостителската дејност со употреба на современи средства за работа.

Со давањето на практичната задача Комисијата едновременно го определува местото и рокот во кој треба да се изработи.

Член 10

Пред да почне со изведувањето на практичната задача од претходниот член, кандидатот изработува писмена документација, која, особено, содржи:

- список на материјали — сировини, алат и други средства потребни за изработка на задачата; и
- економско образложение (калкулација).

Писмената документација кандидатот ја изработува под непосреден надзор на комисијата за време што ќе го определи таа, но не помалку од еден час.

Со изработената задача, односно извршената работа, кандидатот ја поднесува и писмената документација од претходниот став.

Член 11

Извршената практична задача комисијата ја прегледува при што кандидатот дава и потребно образложение во врска со неа.

По прегледот на извршената практична задача и даденото образложение од кандидатот Комисијата ја оценува работата и одлучува дали кандидатот го положил или не практичниот дел на испитот (проверката).

Кандидатот кој ќе добие негативна оценка на практичниот дел од испитот не се допушта на проверување на теоретскиот дел.

Член 12

Кандидатот кој ќе добие позитивна оценка на практичниот дел полага теоретски дел од испитот по следните предмети:

- македонски јазик (писмено);
- математика (писмено);
- познавање на животни намирници (усно);
- хигиено-техничка заштита при работа (усно);
- основите на трудовото законодавство (усно);
- прописи за угостителската дејност на граѓаните и други прописи од областа на угостителството (усно).

Член 13

По завршување на испитот (проверувањето), Комисијата го утврдува конечниот успех на секој кандидат посебно.

Претседателот на комисијата на кандидатите им го соопштува постигнатиот успех од проверувањето на стручната оспособеност.

Член 14

Кандидатот кој на проверувањето покажал добар успех се оценува со „положил“, а кандидатот кој на проверувањето покажал слаб успех, со „не положил“.

Кандидатот кој не го положил теоретскиот дел од испитот се упатува на повторно проверување во наредниот испитен рок само по оние предмети по кои покажал слаб успех.

На повторно проверување кандидатот може да се јавува неограничено (повеќе пати).

Член 15

За текот на испитот се води записник за секој кандидат одделно, а го потпишуваат претседателот, членовите на комисијата и испитувачите.

Член 16

По завршеното проверување записникот, пријавата и другите прилози за кандидатите се чуваат во Републичкиот секретаријат за труд.

На кандидатот што покажал позитивен успех, комисијата му издава уверение како доказ дека се здобил со стручна оспособеност за обавување на угостителска дејност на граѓаните. За издадените уверенија се води регистар.

Член 17

Трошоците во врска со проверувањето на стручната оспособеност за обавување на угостителска дејност на граѓаните паѓаат на товар на кандидатите а се утврдуваат со посебен акт.

Член 18

Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Упатството за проверување и утврдување на стручната оспособеност за самостојно обавување на угостителска дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 38/65).

Член 19

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 07-733/71

18 јануари 1972 година

Скопје

Републички секретар за труд,
Ванчо Близнаковски, с. р.

Согласен
Претседател на Комитетот
за туризам и угостителство,
инж. Никола Горичан, с. р.

ПРОГРАМА

ЗА ПРОВЕРУВАЊЕ НА СТРУЧНАТА ОСПОСО-
БЕНОСТ ЗА ВРШЕЊЕ НА УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈ-
НОСТ НА ГРАЃАНИТЕ

I. ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ

а) Општообразовен дел

1. Македонски јазик:

- 1.1. Проверување на знаењето се врши писмено. На писмената проверка на знаењето, кандидатот обработува тема од општествениот и стопанскиот живот. Кандидатот треба да покаже познавање на македонскиот јазик и на основните правописни правила.

2. Математика:

- 2.1. Основни сметковни операции со цели и децимални броеви;
- 2.2. Процентни сметки, калкулации во угостителството;
- 2.3. Парите на најпознатите држави.

б) Стручен дел

1. Хигиена и хигиено-техничка заштита при работењето:

- 1.1. Лична хигиена на угостителските работници: — лична хигиена на запослениот персонал;
- 1.2. Уредување на работните простории: — проветрување, осветлување и загревање на угостителските простории; — микроклиматските услови во угостителскиот дуќан и нивното влијание на здравјето на работниците и на гостите; — уредување на санитарниот блок (мијалници, нужници и сл.);
- 1.3. Професионални повреди и труења: — заштитни средства (работни облека, обувки и др.); — јаглен-моноксид и јаглендиоксид; — укажување на прва помош.

2. Основите на трудовото законодавство:

- 2.1. Заспонување на работен однос;
- 2.2. Работно време;
- 2.3. Одмори и отсуства;
- 2.4. Лични доходи и накнади;
- 2.5. Престанок на работниот однос.
3. Прописи за угостителска дејност на граѓаните и други прописи од областа на угостителството:
- 3.1. Угостителски дуќан на самостоен угостител;
- 3.2. Дополнителна работна сила;
- 3.3. Предмет на работењето на угостителскиот дуќан;
- 3.4. Стручна спрема, односно стручна оспособеност за вршење угостителска дејност;

- 3.5. Престанување на дејноста на угостителскиот дуќан;
- 3.6. Минимални технички услови за изградба, уредување и опрема на угостителските дуќани;
- 3.7. Узани во угостителството;
- 3.8. Деловни книги, евиденција и анализи на работењето, статистички извештаи и сл.;
- 3.9. Нормативи, калкулации и сл.

4. Познавање на основните животни намирници во угостителството:

- 4.1. Месо, месни производи, риби и рибни производи: — млеко и млечни производи, — брашно и производи од брашно, — овошје и зеленчук, — зачини и сл.
- 4.2. Алкохолни пијалоци: — видови на алкохолни пијалоци, температура на поодделни пијалоци, точење, издавање и послужување; — видови вина (бели, црни и ружичасти); — ладење на вина, точење, издавање и послужување; — правење (мешање) на шприцери; — видови на пива, температури, начин на чување и рок на траење. Точење, издавање и послужување на пиво; — видови на слатки, горки и специјални ликери, рок на траење, чување, температура. Точење, издавање и послужување.
- 4.3. Безалкохолни пијалоци и овошни сокови: — природни и индустриски; — минерални води и сода-вода; — видови, начин на чување и рок на траење; — точење, издавање и послужување; — температура на пијалоците при услужувањето; — сортирање на пијалоци (на полици, ладни комори, витрини и др.).
- 4.4. Ценовник на пијалоци: — правилно пишување, содржина, изглед, поставување.
- 5.1. Инвентар и опрема: — видови на точилници и разладни уреди; — видови на чаши и нивна намена; — видови на столови и столица; — ретропулт — шанк; — останат ситен инвентар; — простории, опрема, уреди и инвентар во кујните.
- 5.2. Листа на јадења и винска карта: — правилно пишување, содржина, изглед, истакнување; — мени.

II. СТРУЧНО-ПРАКТИЧЕН ДЕЛ

1. Готварство

- 1.1. Основни начини за припремање на јадења: — варени, динстовани, печени, пржени на роштиљ и на тава, печени на жар; — припремање јадења од длабоко смрзнати прехранбени артикли (намирници).
- 1.2. Приготвување на едноставни основни јадења: — ладни јадења и предјадења; — топли предјадења; — супи и чорби; — месни јадења (готови и по порачка); — безмесни јадења; — готвење колбаси (крајски, српски, хреновки и др.).
- 1.3. Салати: — приготвување на салати од компир, патлиџани, пиперки, зелка, краставици и сл.
- 1.4. Топли напитки и појадок: — видови на кафе, начин на готвење (турско, експресно и филтер кафе);

- видови на чајеви (руски, липов, камилица);
- млеко, бело кафе, какао;
- појадок (приготвување и послужување на југословенски појадок).

2. Послужување

- 2.1. Намештај и неговото разместување, чаршафи, порцелан, стакло, метални садови, прибор и мал столни инвентар.
- 2.2. Распоредување и поставување на маси и столици:
 - поставување на маси и столици;
 - слагање на маси по завршувањето на работењето.

- 2.3. Бришење (полирање) на прибор за јадење и пиење:

- правилно бришење (полирање) на приборот за јадење, тањирите и чашиите.

- 2.4. Поставување на мала маса со инвентар:

- поставување на пепелари, соларници, вазни со цвеќе и сл. на маси.

- 2.5. Послужување:

- послужување на супи, ладни и топли предјадења, риба, масни јадења, варива, салати, колачи, компоти и сл.

- 2.6. Однесување на употребените садови (десервирање):

- однесување на употребените садови и приборот од масите и уредување на масите за дочек на нови гости.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

17.

Врз основа на член 208в став 3 од Основниот закон за пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 51/64, 56/65, 19/66, 1/67, 18/67, 54/67, 11/68, 32/68, 55/68, 11/69, 47/70, 15/71 и 16/71), во согласност со одредбите на точка VI од Одлуката за основање Стручна служба на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 43/71), а по постигнатата спогодба со заедниците на здравственото осигурување на работниците, Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 31 јануари 1972 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОБЛАСТУВАЊЕ НА СТРУЧНИТЕ СЛУЖБИ НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО ВРСКА СО СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

I

Работите што според Одлуката на Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 43/71), спаѓаат во надлежност на Стручната служба на истата Заедница, а кои до 31. XII. 1971 година ги вршеа комуналните заводи за социјално осигурување и нивните филијали, се доверуваат на вршење на стручните служби на заедниците на здравственото осигурување на работниците на територијата на СРМ под условите што се спогодбено утврдени.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 01-258/1

31 јануари 1972 година
Скопје

Собрание на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија

Претседател,
Мара Минанова, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — СКОПЈЕ

18.

Врз основа на член 54 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71), Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Скопје, на својата седница, одржана на 28. I. 1972 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РЕГУЛИРАЊЕ РАБОТАТА НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — СКОПЈЕ

I

Со оваа одлука се регулира работата на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Скопје (во натамошниот текст: Заедницата) и нејзините органи на управувањето до донесување Статут на Заедницата и други општи акти.

II

Собранието на Заедницата ги врши работите утврдени со Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението и со другите општи прописи.

Собранието работи на седници.

Собранието полноважно одлучува ако на седницата присуствуваат повеќе од половината на членовите на Собранието, а одлуката се смета за донесена односно усвоена, ако за неа гласале мнозинството од присутните членови на Собранието.

III

Седниците на Собранието ги свикува претседателот на Собранието, а во неговото отсуство потпретседателот.

Претседателот на Собранието е должен да свикува седница на Собранието, ако тоа го побараат:

1. Извршниот одбор на Собранието и
2. Една третина од членовите на Собранието.

Покана за седница се испраќа на членовите на Собранието најмалку пет дена пред денот определен за одржување на седницата. Со поканата за седницата се испраќа предлог за дневниот ред и потребните материјали за прашањата што ќе се разгледуваат на седницата.

IV

Претседателот на Собранието и потпретседателот ги избира Собранието од редот на своите членови.

V

Собранието на Заедницата од редот на своите членови избира Извршен одбор од 7 члена.

Извршниот одбор е извршен орган на Собранието. До одредувањето на неговите права и должности со Статутот на Заедницата, врши работи на припремање на седниците на Собранието и се грижи за благовременото и правилно извршување на одлуките и заклучоците на Собранието.

Покрај Извршниот одбор, а заради претходно разгледување на одделни прашања и изготвување предлози за нивно решавање, Собранието формира комисији. Составот и задачите на комисиите се определуваат со Одлуката за нивното формирање.

VI

Директорот на Стручната служба на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Скопје, основана од таа Заедница, ја застапува Заедницата во имотно-правните односи и е одговорен пред Заедницата до донесување на Статутот.

VII

Заедницата има свој печат и штембил.

На печатот во круг е испишан текстот: „Заедница на здравственото осигурување на земјоделците“, а во средината хоризонтално „Скопје“.

Штембилот е во форма на правоаголник во кој е испишано името на Заедницата со дополнување на број и дата.

VIII

Општите акти што ги донесува Собранието на Заедницата ги потпишува претседателот на Собранието.

IX

До донесувањето на Статутот на Заедницата, правата и обврските на осигурените лица, како и другите прашања се регулираат со привремени одлуки што ги донесува Собранието.

X

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. I. 1972 година.

02 Бр. 3707/1

4 февруари 1972 година

Скопје

Собрание на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Скопје

Претседател,
Михо Алексиев, с. р.

19.

Врз основа на член 81 став 1, член 91 став 1 и член 92 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71), Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Скопје, на седницата одржана на 28. I. 1972 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУЛИРАЊЕ НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕТО НА СТРУЧНИТЕ, АДМИНИСТРАТИВНИТЕ И ФИНАНСИСКИТЕ РАБОТИ НА ЗАЕДНИЦАТА

I

До донесувањето на Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Скопје, стручните, административните и финансиските работи од надлежност на Заедницата ќе ги врши Стручната служба на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Скопје, основана од таа Заедница. Висината на надоместот ќе се утврди со самоуправна спогодба.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1972 година.

02 Бр. 3708/1

4 февруари 1972 година

Скопје

Собрание на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Скопје

Претседател,
Михо Алексиев, с. р.

20.

Врз основа на член 54 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71), Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Скопје, на својата седница одржана на 28. I. 1972 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРИВРЕМЕНО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА

I

До донесувањето на Статутот на оваа Заедница и другите општи акти за неговата примена, правата и обврските на осигурените лица — земјоделци се определуваат на следниов начин:

1. По однос на правата на осигурените земјоделци на задолжителни видови на здравствена заштита непосредно ќе се применуваат соодветните одредби од Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението, како и одредбите на Програмата за спроведување на задолжителните видови на здравствена заштита на населението во СРМ во 1972 година;

2. По однос на правата на проширено здравствено осигурување, односно здравствено осигурување над правата обезбедени со задолжителните видови на здравствена заштита на населението соодветно ќе се применуваат одредбите на Законот за здравственото осигурување на земјоделците — прецистен текст („Службен весник на СРМ“ бр. 14/67) и општите акти на Комуналната заедница на здравственото осигурување на земјоделците донесени за спроведување на тој закон.

II

Здравствените легитимации издадени по прописите што важеа до 31. XII. 1971 год. остануваат во сила и ќе се употребуваат сè додека не бидат заменети со нови исправи.

02 Бр. 3709/1

4 февруари 1972 година

Скопје

Собрание на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Скопје

Претседател,
Михо Алексиев, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Одлуката за утврдување на стапката на придонесот за здравствено осигурување на работниците за 1972 година, објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 42/71, се поткраднала грешка поради што се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1972 ГОДИНА

Во точката I ред 3 наместо процентот „8%“ треба да стои процентот „7,30%“, точката на крајот се заменува со запирка и се додава следниот текст: од кои 2,50% за задолжителните видови на здравствена заштита и 4,80% за здравствена заштита и други права од здравственото осигурување што ги обезбедува заедницата во поголем обем од предвиденото со Законот“.

Во точката I се додава став 2 кој гласи:

„Стапката на придонесот за здравствено осигурување во случај на повреда на работа и професионално заболување се утврдува на 0,7%“.

Од Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Титов Велес, 26. I 1972 година.

Ојласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

При Окружниот суд во Скопје е заведен спор од тужителот Љубен Спасовски, од село Долно Лисиче, Скопско, против тужената Спасовска, родена Трајковска Васа, порано од село Долно Лисиче, сега на работа во Шведска, со непозната адреса, за развод на брак.

Се поканува тужената Васа Спасовска, по татко Трајковска, да се јави во овој суд или да ја достави својата адреса, во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас. Во противно судот ќе ѝ определи старател кој ќе ја застапува до окончањето на спорот.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 473/71. (6)

Пред Окружниот суд во Скопје, во тек е постапката по правната работа на тужителката Драгица Пеншиќ, родена Миловановиќ, од Скопје, сега во Шингао — Западна Германија, против тужениот Петар Пеншиќ, од Скопје, сега со непозната адреса во Западна Германија, за развод на брак, под П. бр. 2435/71.

Се задолжува тужениот Петар Пеншиќ, од татко Стојан, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот, да се јави во судот лично или да ја соопшти својата сегашна адреса. Во противно на тужениот ќе му биде одреден привремен старател, во смисла на чл. 76 став 2 а во врска со член 77 од ЗПП, кој ќе ги застапува неговите интереси во предметниот спор.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2435/71 од 31. I. 1972 година. (7)

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП

Малинкова Виолетка, од Штип, поднесе до овој суд тужба за развод на брак против Саздов Симеон, од Свети Николе, а сега со непозната адреса. Бидејќи адресата и местожителството на тужениот се непознати, се повикува во рок од еден месец од објавувањето на огласот во „Службен

весник на СРМ“, да се јави или да одреди свој застапник. Во противен случај судот по службена должност ќе му ја одреди за застапник Ружа Бочварска, приправник во Општинскиот суд во Штип и делото ќе се разгледа во негово отсуство.

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 520/70. (5)

Пред Окружниот суд во Скопје се води постапка по тужбата на тужителот Давитковиќ Михаил, од Скопје, населба Сингелик, ул. „866“ бр. 16, против тужената Фиданка, род. Заправа Вида (Фиданка), со непознато место на живеење, за развод на брак, вредност 2.000,00 динари.

Се повикува тужената Вида Давитковиќ, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот, да се јави или да ја соопшти својата точна адреса. Во противно по овој рок судот ќе ѝ определи привремен старател кој ќе ја застапува до правосилното окончавање на бракоразводната парница, а согласно со член 77 од ЗПП.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1438/71 од 7. II. 1972 год. (14)

Пред овој суд се води спор за развод на брак, вредност 2.000,000 динари, заведен по тужбата на Стојановски Јосим, од Куманово, против тужената Стојановска Јаготка, од село Младо Нагоричани, Кумановско, сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужената Стојановска Јаготка, да се јави во Окружниот суд во Скопје, во рок од 30 (триесет) дена по објавувањето на огласот, или пак во истото време да ја достави својата адреса на судот.

Во колку тужената Јаготка не се јави во судот или не ја достави својата сегашна адреса во оставениот ѝ рок до 30 дена, судот ќе ѝ постави привремен старател кој ќе ги застапува нејзините интереси во спорот, согласно чл. 77 и 78 од ЗПП.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1213/70 од 7. II. 1972 год. (12)

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 684, страна 903, книга III е запишано следното: Согласно со решението бр. 15-21149 од 2. VII. 1971 година, на Собранието на град Скопје, донесено на 27-та заедничка седница на Градскиот собор и Соборот на работните заедници, и одлуката бр. 165-02 од 15. VI. 1971 година, на советот на Основното училиште „Братство единство“ — населба Драчево, означеното училиште се разделува и од истото се основаат следните училишта:

1. Централно училиште „Братство-единство“ населба Драчево со подрачно училиште во село Батинци и

2. Основно училиште „Кузман Шапкарев“ — населба Драчево.

Училиштето под точка 2 од решението ќе работи под име: Основно училиште „Кузман Шапкарев“ населба Драчево, ул. „52“ б.б. (во изградба).

Предмет на работењето на училиштето е да ги остварува целите на воспитувањето и образованието на младите поколения, а особено да им дава на учениците основи на социјалистичко воспитување на современото општо образование, да го помага сестраниот развој на учениците, да ги развива работните навики, да ги поттикнува и усовршува личните способности на младото поколение.

Училиштето е основано со разделување на Основното училиште „Братство-единство“ — населба Драчево, согласно со горенаведените одлуки.

Училиштето ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето, Видиновски Трифун, в.д. директор и Жабокова Цвета, сметководител.

Обврската пред банката е со два потписа.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус.
бр. 111 од 9. IX. 1971 година. (1743)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 331, страна 357, книга II е запишано следното: На досегашниот директор на Шумарскиот институт во Скопје, Божидар Ничота, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За в.д. директор на Шумарскиот институт — Скопје е назначен инженер Трајко Николовски, со одлуката бр. 261/6 од 30. X. 1970 година, на советот, на одржаната седница на 30. X. 1970 година, кој во иднина ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со старите регистрирани потписници и тоа: Стамат Трпков, економ-книговодител и Андигон Цали, заменик директор, сметано од 17. XI. 1970 год.

Обврската пред банката е со два потписа.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус.
бр. 153/70 од 9. IX. 1971 год. (1745)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 331, страна 359, книга II е запишано следното: Досегашниот в.д. директор на Шумарскиот институт во Скопје, Трајко Николовски, со решението бр. 300/6 од 22. VII. 1971 година е назначен за директор и како таков ќе го потпишува, задолжува и раздолжува — истиот, со старите регистрирани потписници и тоа: Стамат Трпков, економ-книговодител, и Андигон Цали, заменик директор, сметано од 30. VIII. 1971 година.

Обврската пред банката е со два потписа.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус.
бр. 112 од 15. IX. 1971 година. (1744)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 613, страна 557, книга II е запишано следното: Презимето на потписникот на Сеизмолошката опсерваторија на Универзитетот во Скопје, Илиева Зора, се менува и се запишува како Јовановиќ Зора, согласно со изводот од матичната книга на венчаните, издадена од 22. III. 1969 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус.
бр. 84 од 20. IX. 1971 година. (1746)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 184, страна 960, книга I е запишано следното: Досегашната фирма на Педагошката гимназија „Никола Карев“ — Скопје, согласно со одлуката бр. 01-311 од 14. V. 1971 година на советот се менува и ќе гласи: Гимназија „Никола Карев“ — Скопје поради преориентација и тоа од 1. IX. 1970 година.

На досегашниот потписник на Гимназијата Апостолов Атанас, согласно со одлуката бр. 02-805 од 31. VIII. 1971 година, на советот, му престанува правото за потпишување поради пензионирање.

За нов потписник на Гимназијата „Никола Карев“ — Скопје, согласно со гореназначената одлука се назначува Мациде Касапи, режисер, кој гимназијата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, заедно со старите потписници Арсовски Александар — директор, и Вукашин Ристевски, секретар.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус.
бр. 114 од 5. X. 1971 г. (1801)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 683, страна 899, книга III е запишано следното: Согласно со решението бр. 15-21149 од 2. VII. 1971 година, на Собранието на град Скопје, донесено на 27-та заедничка седница на Градскиот собор и Соборот на работните заедници и одлуката бр. 165-02, од 15. VI. 1971 година, на советот на Основното училиште „Братство-единство“ населба Драчево. Означеното училиште се разделува и од истото се основаат следните училишта: Централно училиште

„Братство-единство“ населба Драчево — Скопје, со подрачно училиште во село Батинци и Основно училиште „Кузман Шапкарев“, населба Драчево.

Централното училиште ќе работи под име: Централно основно училиште „Братство-единство“ населба Драчево, ул. „2“ бб — Скопје.

Предмет на работењето на Централното училиште е да ги остварува целите на воспитувањето и образованието на младото поколение, особено да им дава на учениците основа на социјалистичко воспитување и за современо образование, да го помага сестраниот развој на учениците, да ги развива работните навики, да ги поттикнува личните способности на младите поколенија.

Училиштето е основано со разделување на Основното училиште „Братство единство“ — населба Драчево, согласно со гореназначените одлуки.

Училиштето ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето Кузаревски Ристо, в.д. директор и Марковска Фаница.

Обврската пред банката е со два потписа.
Централното училиште „Братство единство“ — населба Драчево е конституирано на 5. VII. 1971 година, согласно со записникот од I-та седница на Советот одржана на 5. VII. 1971 година.

Се брише од регистарот на установите од рег. бр. 220, страна 1103, книга I Основното училиште „Братство единство“ — населба Драчево, поради разделување согласно со горенаведените одлуки.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус.
бр. 108 од 7. IX. 1971 година. (1658)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 535, страна 181, книга III е запишано следното: На досегашните потписници на Електро-машински факултет — Скопје, деканот Петар Кардалев и продеканот Рушковски Коста, согласно со одлуката 02 бр. 2484 од 7. VII. 1971 година, им престанува правото за потпишување поради разрешување од должност.

За декан на Електро-машинскиот факултет — Скопје, согласно со одлуката на советот се именува проф. д-р Бранко Трпеноски, кој факултетот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето заедно со продеканот проф. Горѓе Давидовиќ и продеканот проф. Драгослав Раичиќ — како нови потписници и старите потписници Божана Богатиновска, сметководител, и Бранислава Јакимова, зам. сметководител.

Потпишувањето се врши колективно.
Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус.
бр. 127 од 5. X. 1971 година. (1802)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите, на 22. VI. 1971 година, рег. бр. 8/71 е запишано под име: Комбинирана детска установа „8-ми март“ — Струга. Предмет на работењето на установата е да организира дневен престој на децата од јаслена и предучилишна возраст, да организира забавна игра, заеднички живот, воспитен процес што создава основа за понатамошно правилно, умно, морално и естетско воспитување.

Да соработува и да им помага на родителите во применувањето на современите принципи и методи на воспитување и здравствена нега на децата од јаслена и предучилишна возраст.

Да врши предучилишно воспитување (градинка-забавиште).

Управител на детската установа е Илија Јованов Калановски.

Комбинираната детска установа е основана од Општинската конференција за општествена активност на жените — Струга, со одлуката бр. 100 од 17. V. 1971 година.

Потпишувањето на установата ја врши Илија Јованов Калановски, управител.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус.
бр. 44/71. (1257)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 680, страна 887, книга III е запишана под име: Матична библиотека „Страпо Пинџур“ — Неготино. Предмет на работењето на библиотеката е да врши популаризација на книгата и истата да стане поблиска до читателите, да привлече што поголем број членови — читатели, се грижи за збогатување и обновување на книжниот фонд, се грижи за збогатување и обновување на книжниот фонд, се грижи за проширување на библиотечната мрежа во Општината, соработува со другите библиотеки во Републиката и врши низа дејности во рамките на Законот за библиотеките.

Библиотеката е основана од Општинското собрание — Неготино, со решението бр. 01-371 од 27. I. 1970 година.

Матичната библиотека „Страпо Пинџур“ — Неготино, ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето Цвета Николова, в.д. директор.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 71 од 26. VII. 1971 година. (1282)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 572, страна 361, книга III е запишан под фирма: Медицински факултет — Скопје — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Институт за трансфузиологија и хематологија во Скопје, ул. „Водњанска“ бр. 17. Предмет на работењето на Институтот е прибирање и конзервирање на крв од доброволни дарители, лабораториски анализи на крвта, амбулантно и стационарно лекување на болни со крвни заболувања, производство на терапевтски раствори, изведување на настава со студенти по медицина и стоматологија на научно-истражувачка работа.

Раководител на Институтот е проф. д-р Ванчо Ковачев, в.д. директор.

Институтот е основан од советот на факултетот, со одлуката бр. 01-530 од 20. IV. 1971 година.

Установата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Васко Чачевски и Стојмир Карчевски.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 87 од 23. VII. 1971 година. (1283)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 132, страна 875, книга III е запишано под име: Студентски центар — Скопје — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — бифе во Скопје, Земјоделско-шумарски факултет — Скопје.

Предмет на работењето на бифето е послужување со алкохолни и безалкохолни пијалоци, и едноставни јадења и слатки.

Бифето е основано од советот на работната заедница, со одлуката бр. 01-834/1 од 18. VII. 1970 година, од одржаната седница на 14. VII. 1970 год.

Раководител на бифето е Арсовска Деса.

Бифето во Скопје ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 49 од 13. VII. 1971 година. (1284)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 681, страна 891, книга III е запишан под фирма: Клуб на стопанствениците на Македонија — Скопје, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 25. Предмет на работењето на Клубот е:

- а) да се грижи за обезбедување услови за деловно договарање, меѓусебно поврзување, одржување деловни средби на членовите на клубот;
- б) да организира курсеви и семинари;
- в) да организира состаноци и предавања;
- г) прикажување филмови за најновите и современи сознанија постигнати во стопанството.

В.д. директор на Клубот е Спасе Черепналковски.

Клубот на стопанствениците е основан од Стопанската комора на Македонија, со одлуката бр. 02-1721/1 од 5. IV. 1971 година.

Установата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Миладински Миодраг, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Клубот на стопанствениците на Македонија — Скопје е конституиран на 6. VII. 1971 година, со записникот од I-та седница на Собранието одржана на 6. VII. 1971 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 86 од 6. VIII. 1971 година. (1457)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 682, страна 895, книга III е запишано под име: Специјално основно училиште „Иднина“ — Скопје Бутел II (во основање). Предмет на работењето на Специјалното училиште е да организира основно образование на деца што се категоризирани и евидентирани според посебни прописи за категоризација и евиденција на децата попречени во психичкиот развој; да се грижи за отстранувањето или ублажувањето на пречките или недостатоците во нивниот психички развој; да ги насочува, подготвува и оспособува за работа и занимање што најмногу им одговара на нивните склоности и можности; да им овозможува активно да учествуваат во стопанскиот и општествениот живот.

Специјалното основно училиште е основано од Собранието на град Скопје, со решението бр. 07-22023, донесено на 5-тата заедничка седница на Градскиот и Просветно-културниот собор, одржана на 18. VI. 1971 година.

Училиштето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Нако Илиевски, в.д. директор, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 89 од 23. VIII. 1971 година. (1589)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 687, страна 919, книга III е запишано под фирма: Основно училиште „Браќа Рамиз Хамид“ — Скопје, ул. „Нов живот“ населба Шуго Оризари. Предмет на работењето на училиштето е да ги остварува целите на воспитувањето и образованието на младото поколение, особено да им дава на учениците социјалистичко воспитување и современо општо образование, да го помага сестраниот развој на учениците, да ги поттикнува и усовршува личните способности на младото поколение.

Училиштето е основано со разделување на Основното училиште „26 јули“ населба Шуго Оризари, согласно со одлуката бр. 02-154 од 9. VI. 1971 година, на советот и решението бр. 15-21150 од 2. VII. 1971 година, за дадена согласност на Собранието на град Скопје.

Училиштето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, Садедин Хадикуне, в.д. директор, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 106 од 8. X. 1971 година. (1828)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 685, страна 907, книга III е запишана под фирма: Заедница на научно-истражувачките организации на Македонија — Скопје. Предмет на работењето на Заедницата е:

— да расправа за прашањата од општ интерес за научно-истражувачката работа и научните установи во СР Македонија и да дава предлози и мислења;

— да го следи и да го помогне развојот на научно-истражувачката дејност во СР Македонија;

— да ја поттикнува меѓусебната соработка на своите членови во решавањето на прашањата што се од заеднички интерес за нив;

— да соработува во програмирањето на научно-истражувачката работа и да ја координира дејноста на своите членови во врска со програмирањето;

— да се грижи за планското подигање на научно-истражувачките кадри и за нивното усовршување, и во таа смисла да дава соодветни предлози и мислења;

— да дава мислења и предлози за финансирање на научно-истражувачката работа;

— да дава мислење за финансискиот план на Републичкиот фонд за научна работа;

— да го усогласува и унапредува работењето на своите членови;

— да ги претставува своите членови во определени прашања пред органите, организациите и установите на комуната, Републиката и Федерацијата;

— да воспоставува сама и да им помага на своите членови да воспоставуваат меѓународни научно-стручни врски;

— да ја пропагира и популаризира научно-истражувачката дејност;

— да организира научно-стручни советувања, конференции, меѓусебни посети и размена на домашни и странски стручњаци;

— да ги помага своите членови во создавањето на материјалната база;

— да соработува во изработката на нацрти — прописи, од областа на научно-истражувачка работа што ги подготвуваат другите органи;

— да соработува во изработката на нацрти — прописи од областа на научно-истражувачката работа што ги подготвуваат другите органи;

— да врши други задачи што ќе произлезат од редовната активност на своите членови.

Заедницата на научно-истражувачките организации на Македонија Скопје ја сочинуваат членките и тоа: Институтот за македонски јазик — Скопје, Институтот за национална историја — Скопје, Институтот за фолклор — Скопје, Економскиот институт — Скопје, Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања — Скопје, Заводот за водостопанство — Скопје, Геолошкиот завод — Скопје, Заводот за испитување на материјали — Скопје, Заводот за студии и просектирање — Скопје, Земјоделско-испитателниот завод — Скопје, Заводот за овоштарство — Скопје, Шумарскиот институт — Скопје, Заводот за рибарство — Скопје, Заводот за сточарство — Скопје, Ветеринарниот институт — Скопје, Технолошко-металуршкиот факултет — Скопје, Природно-научниот музеј — Скопје и Заводот за организација и унапредување на градежништвото и сметалната индустрија — Скопје, со одлуката на основачкото собрание од 20. XII. 1965 година.

Заедницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува инж. Крум Холочев, претседател, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 15/66 од 23. IX. 1971 година. (1742)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 689, страна 927, книга III е запишана под име: Редакција на списанието „Просветена жена“ — Скопје, Градски парк, барака бр. 2. Предмет на работењето на редакцијата е издавачка дејност — издавање на месечното списание за општествената положба на жената во Македонија под име „Просветена жена“; издавање на политички, популарни и друг вид изданија наменети за жените.

Редакцијата е основана од Републичката конференција за општествена активност на жените на Македонија, со одлуката бр. 06-124/1 од 30. IX. 1971 година.

Установата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Розика Вак, одговорен уредник, Да-

ница Никшиќ и Душанка Митрушевска, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 123 од 15. X. 1971 година. (1849)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 690, страна 931, книга III е запишана следната пререгистрација: Учителска школа „Зеф Љупш Марку“ — Скопје, Карпош III. Предмет на работењето на Учителската школа е од воспитно-образовен карактер.

Учителската школа е основана од Собранието на град Скопје.

Школата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Редип Бајрами, директор, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Согласно со одлуката бр. 02-1273 од 4. IX. 1971 година, на советот досегашната фирма на горесозначената установа се менува и ќе гласи: Гимназија „Зеф Љупш Марку“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 58 од 18. X. 1971 година. (1916)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 691, страна 935, книга III е запишана следната пререгистрација: Економски факултет — Скопје, ул. „Партизанска“ б.б. Карпош III. Предмет на работењето на факултетот е научен и наставен карактер, од областа на економските науки.

Економскиот факултет е основан со разделување на Економскиот и Правниот факултет од Правно-економскиот факултет на Универзитетот во Скопје, согласно со одлуката бр. 163 од 18. VI. 1965 година, на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија — Скопје.

Факултетот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето д-р Данчо Зографски, декан на Економскиот факултет во Скопје.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 113 од 28. X. 1971 година. (1217)

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуканите, рег. бр. 77, страна 276, книга VI е запишано следното: Досегашниот раководител на Единицата за стопанисување со станбени згради и деловни пропории во Скопје, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 130, на Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје Слободан Геровски е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За раководител на гореспоменатата единица е назначен Адикимов Борис, кој истата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Илија Божиновски, директор на стопанско-сметководниот сектор на претпријатието „Треска“ — Скопје, сметано од 6. X. 1969 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 898/69 од 30. VI. 1970 година. (1274)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуканите, рег. бр. 844, страна 371, книга VI е запишано следното: Досегашниот в.д. раководител на Складот во Скопје, ул. „Романија“ на „Словенијалес“ — Љубљана Левковски Панче, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За раководител на споменатиот склад е назначен Гашиовски инж. Ефтим, кој истиот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 18. IV. 1970 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 359/69 од 13. VII. 1970 година. (1281)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 844, страна 1065, книга III е запишано следното: На досегашниот раководител на Складот во Скопје на улица „Романија“ бб на „Словенија-лес“ — Љубљана, Ивановски Димко, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За в.д. раководител на Складот во Скопје е назначен Љевковски Панче, кој истиот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето од 8. VII. 1969 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 623/69 од 14. I. 1970 година. (1282)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 7. V. 1971 година, рег. бр. 33/55, книга III е запишана под фирма: Продавница во Струга, ул. „Маршал Тито“ бр. 66, на Автотуристичкото претпријатие „Галеб“ — Охрид. Предмет на работењето на продавницата е продажба на големо и мало на авто-делови, авто-прибор и алат и автогуми.

Раководител на продавницата е Назимовски Фуад.

Продавницата е основана од Автотуристичкото претпријатие „Галеб“ — Охрид, со одлуката бр. 02-1393 од 24. IV. 1971 година на работничкиот совет.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и претпријатието — основач.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи.
бр. 259/71. (1214)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 201, страна 433, книга II е запишана под фирма: Набавно-продажна задруга „Треска“ — Горче Петров — Продавница во населбата Шуто Оризари, Нов Пазар, локал број 3 — Скопје. Предмет на работењето на продавницата е продажба на овошје и зеленчук.

Продавницата е основана од задружниот совет на Набавно-продажната задруга „Треска“ — Горче Петров, со одлуката бр. 14 од 15. I. 1971 година.

Раководител на продавницата е Бајрамовски Ибраим.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува задругата.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 57 од 18. VI. 1971 година. (1232)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 787, страна 728, книга VI е запишано следното: Угостителско претпријатие „Метропол“ — Скопје — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Бифе „Пивара“ — Скопје, ул. „Пивара“. Предмет на работењето на бифето е точење на алкохолни и безалкохолни пијалоци, со скара.

Бифето е основано од работничкиот совет на Угостителското претпријатие „Метропол“ — Скопје, со одлуката бр. 02-3016 од 31. X. 1970 година, од одржаната седница на 4. VI. 1969 година.

Раководител на бифето е Дуковски Славе.

Бифето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 883/70 од 14. VI. 1971 година. (1234)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 787, страна 627, книга VI е запишана под фирма: „Метропол“ — угостителско претпријатие

— Скопје — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Бифе во Скопје, (бензинска пумпа — Автокоманда). Предмет на работењето на бифето е точење на алкохолни и безалкохолни пијалоци, со скара.

Бифето е основано од работничкиот совет на „Метропол“ — угостителско претпријатие „Метропол“ — Скопје, со одлуката бр. 02-3016 од 31. X. 1970 година, од одржаната седница на 4. VII. 1969 година.

Раководител на бифето е Дуковски Славе.

Бифето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 884/70 од 11. VI. 1971 година. (1235)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 787, страна 728, книга VI е запишано под фирма: „Метропол“ — Угостителско претпријатие — Скопје — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Бифе (Локотварна станица) — Скопје — Маџари. Предмет на работењето на бифето е точење на алкохолни и безалкохолни пијалоци, со скара.

Бифето е основано од работничкиот совет на „Метропол“ — угостителско претпријатие — Скопје, со одлуката бр. 02-3016 од 31. X. 1970 година, од одржаната седница на 4. VI. 1969 година.

Раководител на бифето е Николовски Трајче.

Бифето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 885/70 од 11. VI. 1971 година. (1236)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 787, страна 728, книга VI е запишано под фирма: Угостителско претпријатие „Метропол“ — Скопје — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Бифе — „Христијан Карпош“ во Скопје, ул. „Христијан Карпош“ б.б. Предмет на работењето на бифето е точење на алкохолни и безалкохолни пијалоци, со скара.

Бифето е основано од работничкиот совет на Угостителското претпријатие „Метропол“ — Скопје, со одлуката бр. 02-3016 од 31. X. 1970 година, од одржаната седница на 4. VI. 1969 година.

Раководител на бифето е Дуковски Славе.

Бифето во Скопје ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 886/70 од 14. VI. 1971 година. (1237)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 787, страна 728, книга VI е запишано под фирма: Угостителско претпријатие „Метропол“ — Скопје — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Бифе „Тафталиџе“ — Скопје, до западната топлана. Предмет на работењето на бифето е точење на алкохолни и безалкохолни пијалоци, со скара.

Бифето е основано од работничкиот совет на Угостителското претпријатие „Метропол“ — Скопје, со одлуката бр. 02-3016 од 31. X. 1970 година.

Раководител на бифето е Николовски Никола.

Бифето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 912/70 од 14. VI. 1971 година. (1238)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 11. VI. 1971 година, рег. бр. 26/71, книга I е запишано под фирма: Трговско претпријатие на големо и мало „Црна Река“ — Битола. Предмет на ра-

ботењето на претпријатието е промет со сурова кожа и волна, готова кожа и крзно, производи од гума, пластика и скај, земјоделски производи, градежен материјал, ХТЗ опрема, суров памук, жива стока и живина, вештачки ѓубрива и хемиски заштитни средства за земјоделството на големо и мало.

Претпријатието настана со издвојувањето на погонот за откуп на сурова кожа и волна — Битола, на Индустијата за кожи „Борис Кидрич“ — Битола, со одлуката на работничкиот совет бр. 10/Р од 28. V. 1971 година.

Претпријатието ќе го потпишува Стојан Јовевски, в.д. директор.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 284/71. (1248)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 3. VI. 1971 година, рег. бр. 25/71, книга I е запишана под фирма: Продавница во Битола, ул. „Маршал Тито“ бр. 131, на Фабриката за кекси, чоколада и бонбони „Соко-Нада-Штарк“ — Београд — Предмет на работењето на продавницата е промет на свои производи, кекси, чоколада и чоколадни производи, ратлуци, разни вафел производи, желе производи, разни наполитанки, овошни колачи и сл. како и кафе, флаширани алкохолни пијалоци, како дополнително.

Раководител на продавницата е Петрих Михајло.

Продавницата е основана од Фабриката за кекси, чоколада „Соко-Нада-Штарк“ — Београд, со одлуката на работничкиот совет бр. 217 од 13. X. 1970 година.

Продавницата ќе ја потпишува лицето што ја потпишува и фабриката.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 288/71. (1249)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 3. VI. 1971 година, рег. бр. 25/71, книга I е запишан под фирма: Централен магазин — Битола, булевар „Први Мај“ бр. 245, на Фабриката за кекси, чоколада и бонбони „Соко-Нада-Штарк“ — Београд. Предмет на работењето на централниот магазин е раскладиштување и промет на големо со свои производи; кекси, чоколадни производи, разни вафел производи, наполитанки и производи од своите коминтенти.

Раководител на централниот магазин е Петрих Михајло.

Централниот магазин е основан од Фабриката „Соко-Нада-Штарк“ — Београд, со одлуката бр. 113 од 27. IV. 1971 година, на работничкиот совет.

Централниот магазин ќе го потпишува истото лице што ја потпишува и фабриката.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 289/71. (1250)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 8. VI. 1971 година, рег. бр. 5/59, книга II е запишано следното: Продавница во Прилеп, ул. „Борка Талески“ бр. 72, на Конфекцијата „Солидност“ — Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е продажба на јоргани, постели, перници и слично. Раководител на продавницата е Николоски Тодор.

Продавницата е основана од Конфекцијата „Солидност“ — Прилеп, со одлуката бр. 02-968 од 9. IV. 1971 година, на работничкиот совет.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што ја потпишува и конфекцијата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 293/71. (1251)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 18. VI. 1971 година, рег. бр. 123/55, книга II е запишана под фирма: Продавница во Прилеп, ул.

„Орде Тутески“ бр. 5, на Инвалидското претпријатие „Прилеп“ од Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е продажба на сите видови безалкохолни пијалоци, пиво, сладолед, чоколада и наполитанки.

Раководител на продавницата е Влажеска Нада.

Продавницата е основана од Инвалидското претпријатие „Прилеп“ од Прилеп, со одлуката бр. 128 од 12. V. 1971 година, на работничкиот совет.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и основачот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 305/71. (1252)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 3. VI. 1971 година, рег. бр. 24/69, книга I е запишана под фирма: Продавница во Прилеп, ул. „Борис Кидрич“ бр. 182, на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Прилеп“ од Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е продажба на селскостопански производи, колонијални стоки, алкохолни и безалкохолни пијалоци, јајца, зеленчук како и овошје.

Раководител на продавницата е Трајкоски Благоја.

Продавницата е основана од ЗИК „Прилеп“ од Прилеп, со одлуката бр. 06-1901/3 од 23. I. 1971 година на работничкиот совет.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и комбинатот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 287/71. (1253)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 15. VI. 1971 година, рег. бр. 8/55, книга II е запишана под фирма: Продавница број 37 во Прилеп, ул. „Кузман Јосифовски“, на Трговското и посредничко претпријатие „Моноверзал“ — Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е продажба на текстил, текстилна галантерија, конфекција, кожна галантерија и парфимерија.

Раководител на продавницата е Златко Илиоски.

Продавницата е основана од Трговското и посредничко претпријатие „Моноверзал“ — Прилеп, со одлуката на работничкиот совет од 16. I. 1971 година.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и основачот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 301/71. (1254)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 15. VI. 1971 година, рег. бр. 8/55, книга II е запишана под фирма: Продавница број 39 во Прилеп, ул. „Републиканска“ бр. 45, на Трговското и посредничко претпријатие „Моноверзал“ — Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е продажба на електроапарати за домаќинството.

Раководител на продавницата е Благоја Кузмановски.

Продавницата е основана од Трговското и посредничко претпријатие „Моноверзал“ — Прилеп, со одлуката на работничкиот совет од 16. IV. 1971 година.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и основачот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 302/71. (1255)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 15. VI. 1971 година, рег. бр. 8/55, книга II е запишана под фирма: Продавница број 38 во Прилеп, ул. „Маршал Тито“ бр. 104, на Трговското и посредничко претпријатие „Моноверзал“ — Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е продажба на автоделови, прибор за алат и моторни возила.

Раководител на продавницата е Цене Бошкоски.

Продавницата е основана од Трговското и посредничко претпријатие „Моноверзал“ — Прилеп, со одлуката на работничкиот совет од 16. IV. 1971 година.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и основачот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 1256/71, (1256)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 688, страна 705, книга VI е запишана под фирма: Земјоделско-индустриски комбинат „Скопско Поле“ — Скопје — Организација во состав на Здруженото претпријатие „Македонија“ — Скопје — Самостојна организација на здружен труд со својство на правно лице „Агро Скопје“ — Скопје — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Валандово, ул. „Маршал Тито“ бр. 54, со откупни пунктови во Валандово, Пирава, Удово, Миравци и Брајковци.

Предмет на работењето на организацијата е откуп и пласман на сите видови земјоделски производи, овошје, зеленчук, сите видови губрива, сточна храна како и кооперирање со индивидуални производители, согласно со регистрацијата, со решение Фи. бр. 141/71.

Раководител на организацијата е Николов Ефтим.

Организацијата е основана од Самостојната организација на здружен труд со својство на правно лице — Скопје при ЗИК „Скопско ПолеФ“ — Скопје, со одлуката бр. 03-1246 од 9. IV. 1971 година.

Организацијата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува основачот, во границите на овластувањето.

бр. 642 од 7. VII. 1971 година. (1302)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 329, страна 751, книга VI е запишана под фирма: Трговско претпријатие за индустриски стоки на мало „Кармин“ — Скопје — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница во Горче Петров, ул. „Маршал Тито“ бр. 66. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мало на парфимериско-козметички средства, бижутерија, кинкалерија, кожна — гумена и пластична галантерија, детски играчки, часовници и накити.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие за индустриски стоки на мало „Кармин“ — Скопје, со одлуката бр. 83 од 9. VI. 1967 година, од одржаната седница на 5. VI. 1967 година.

Раководител на продавницата е Костовска Евдокија.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 716 од 6. VII. 1971 година. (1303)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1057, страна 660, книга VI е запишана под фирма: „Трго Вардар“ — трговско претпријатие на големо и мало за купопродажба и посредување на моторни возила, градежен материјал, земјоделски производи и индустриска стока — Скопје — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница број 5 во Горче Петров, ул. „Илинденска“ бр. 12. Предмет на работењето на продавницата е продажба на колонијално-прехранбени производи.

Продавницата е основана од советот на работната заедница, со одлуката од одржаната седница на 14. X. 1970 година.

Раководител на продавницата е Андоновски Тоде.

Продавницата број 5 во Горче Петров ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 982 од 24. VI. 1971 година. (1304)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 523, страна 1155, книга II е запишана под фирма: Претпријатие за откуп на земјоделски за производи и друга стока од широка потрошувачка на мало и големо „Југо Вардар“ — Гевгелија — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница број 5 во Гевгелија, ул. „Иво Рибар — Лола“ бр. 1. Предмет на работењето на продавницата е трговска дејност на мало — промет со семенски материјал, заштитни средства, вештачки губрива и разни земјоделски алатки.

Продавницата е основана од Советот на работната заедница, со одлуката бр. 465 од 13. III. 1970 година од одржаната седница на 5. I. 1970 година.

Раководител на продавницата е Ичева Стојна. Продавницата број 5 во Гевгелија ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие.

Се запишува во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 523, страна 1155, книга II и продавницата под фирма: Претпријатие за откуп и пласман на земјоделски производи и друга стока од широка потрошувачка, на мало и големо „Југо Вардар“ — Гевгелија — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница број 6 во Гевгелија, ул. Тања Бикова“ б.б. Предмет на работењето на продавницата е вршење на трговска дејност на мало — промет со колонијална стока, млечни производи и сувомесни производи.

Продавницата е основана од советот на работната заедница „Југо-Вардар“ — Гевгелија, согласно со одлуката бр. 2073 од 31. XII. 1969 година од одржаната седница на 21. X. 1969 година.

Раководител на продавницата е Венов Јордан.

Продавницата број 6 во Гевгелија, ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 227/70 од 13. VII. 1971 година. (1305)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 787, страна 729, книга VI е запишана под фирма: Угостителска работна организација „Метропол“ — Скопје — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Работна единица „Стари Дојран“ — во Стари Дојран, Гевгелија. Предмет на работењето на работната единица е пружање на угостителски услуги од сместување, исхрана, алкохолни и безалкохолни пијалаци, како и сите други видови на угостителски услуги.

Работната единица е основана со присоединување на Угостителската работна организација „Целистер“ — Скопје кон Угостителската работна организација „Метропол“ — Скопје, со решението Фи. бр. 10 од 9. VII. 1970 година.

Раководител на работната единица е Нанов Ристо.

Организацијата на здружен труд без својство на правно лице — работна единица „Стари Дојран“ во Стари Дојран, ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 214/70 од 6. VII. 1971 година. (1306)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 566, страна 333, книга II е запишана под фирма: ЕИ Електронска индустрија — Ниш — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Технички сервис во Гевгелија, ул. „Маршал Тито“ бр. 92. Предмет на работењето

на сервисот е сервисно одржување на сите производи на фабриката кои се во составот на Електронската индустрија во гарантниот и вонгарантниот рок; сервисно одржување на производите од дејноста на претпријатието, а произведени од други производители ов гарантниот и вонгарантниот рок; сервисно одржување на производите кои претставуваат дополнителен асортиман на производите на Електронската индустрија; монтажа на сите производи на фабриките кои се во состав на Електронската индустрија и на производите од други производители од дејноста на претпријатието, како и производите кои се дополнени на асортиманот на производите на Електронската индустрија — Ниш.

Сервисот е основан од работничкиот совет на ЕИ Електронската индустрија — Ниш, со одлуката бр. 364-01/16 од 20. IX. 1969 година, од одржаната седница на 29. IX. 1969 година.

Раководител на сервисот е Јовиќ Живоина Видоје.

Техничкиот сервис во Гевгелија ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Јовиќ Живоина Видоје, раководител, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 978/70 од 11. VI. 1971 година. (1307)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 300, страна 1277, книга I е запишана под фирма: Трговска работна организација за промет со индустриски стоки и нафтени деривати на големо и мало „Техно-петрол“ — Тетово — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Бензинска пумпа во село Маврови Анови. Предмет на работењето на бензинската пумпа е промет со сите видови на нафтени деривати и авто-делови од јавен карактер, што е предмет на работење на работната организација.

Бензинската пумпа е основана од работничкиот совет на Трговската работна организација за промет со индустриски стоки и нафтени деривати на големо и мало „Техно-петрол“ — Тетово, со одлуката бр. 0201-4781/3 од 21. X. 1968 година, од одржаната седница на 21. X. 1968 година.

Раководител на бензинската пумпа е Симевски Симе.

Бензинската пумпа ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 893/70 од 8. VII. 1971 година. (1308)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 21. IV. 1971 година, рег. бр. 5/71, книга II е запишано под фирма: Занаетчиско услужно претпријатие „Благоја Митрески“ во Струга. Предмет на работењето на претпријатието е продажба на мало: на електро-материјали и опрема за домаќинството, сервис за радио и телевизија, шпорети и фрижидери и електро-изолации.

Претпријатието е основано од Месната заедница Таш-Моруништа, со одлуката бр. 6/4-1 од 3. IV. 1971 година.

Претпријатието ќе го потпишува Димовски Цеље, директор.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 242/71. (999)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 300, страна 429, книга II е запишана под фирма: Трговска работна организација за промет со индустриски стоки и нафтени деривати на големо и мало „Техно-петрол“ — Тетово — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Бензинска пумпа во Гостивар, ул. „ЈНА“

бб. Предмет на работењето на бензинската пумпа е продажба на нафта и нафтени деривати.

Бензинската пумпа е основана од работничкиот совет на Трговската работна организација за промет со индустриски стоки и нафтени деривати на големо и мало „Техно-петрол“ — Тетово, со одлуката бр. 0201-4781/1 од 21. X. 1968 година, од одржаната седница на 21. X. 1968 година.

Раководител на бензинската пумпа е Војо Си-надиновски.

Бензинската пумпа во Гостивар ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 894/70 од 6. VII. 1971 година. (1309)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 205, страна 685, книга VI е запишана под фирма: „Инпрес“ — трговско претпријатие за промет со индустриски и прехранбени стоки — Скопје — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Супермаркет — Куманово. Предмет на работењето на организацијата е продажба на парфимерија, позамантерија, бижутерија и козметика, готова конфекција, индустриско-прехранбени стоки, месо и производи од месо, млеко и производи од млеко, овошје и зеленчук, кожна галантерија, електро-уреди за домаќинство и други предмети за домашни потреби и др.

Организацијата е основана од работничкиот совет на „Инпрес“ — трговско претпријатие за промет со индустриски и прехранбени стоки — Скопје, со одлуката бр. 02/5093 од 14. VI. 1969 година, од одржаната седница на 14. VI. 1969 година.

Раководител на организацијата е Трајковски Драгутин.

Супермаркетот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 176 од 30. VII. 1971 година. (1310)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 94, страна 370, книга VI е запишана под фирма: „Снежана“ — трговско угостителско претпријатие на големо и мало за промет со мешани стоки и застапување на странски фирми — Горче Петров — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница во Куманово, ул. „Доне Божинов“ бр. 32. Предмет на работењето на продавницата е продажба на прехранбено-индустриски стоки.

Продавницата е основана од работничкиот совет на „Снежана“ — трговско угостителско претпријатие на големо и мало со мешани стоки и застапување на странски фирми — Горче Петров, со одлуката бр. 1228 од 28. VIII. 1970 година, од одржаната седница на 5. X. 1970 година.

Раководител на продавницата е Бошковски Илија.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 962/70 од 29. VII. 1971 година. (1311)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 103, страна 565, книга I е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Цане Арсов“ село Живење, Кумановско. Предмет на работењето на задругата е обработка на земјоделски површини, производство на земјоделски култури и кооперирање со приватни земјоделски производители.

Задругата е основана од задругарите: Гиџев Миланов Мире, Спасовски Гаврилов Русе, Спасовски Гаврилов Диско, Сарафимов Владев Љубе, Митевски Трајанов Драге, Цветановски Аврамов Трајче, Арсовски Салтиров Стајеч, Арсовски Владев То-

ме, Арсовски Миланов Илија, Јорданов Лазев Петре, Јорданов Колев Трајан, Иванов Кирев Трипун, Стојановски Трајков Герасим, Насевски Петров Драган, Сарафимовски Владев Стојанче, Сарафимовски Тимев Тодор, Ивановски Миланов Страхил, Петковски Денков Андре, Јовановски Блажев Досе, Јовановски Блажев Илија, Милановски Трипчев Драган, Милановски Трипчев Пенчо, Милановски Трипчев Гоше, Андоновски Божинов Киро, Трајков Чилев Гоне, Јаневски Масев Димитар, Китанов Јосев Дане, Насковска Димчева Мара, Китановски Манов Денко, Гелев Јосев Никола, Гелев Јосев Иван, Кузевски Трајанов Миле и Трајанов Милев Борко, согласно со одлуката на основачкото собрание, донесена на 24. I. 1970 година.

Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Димчевски Русе, в.д. директор, Трајановски Стоје и Арсовски Трајан.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 354 од 22. VI. 1971 година. (1312)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 8, страна 305, книга I е запишана под фирма: „Бистра“ — трговско претпријатие на големо — Кичево — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Мешана продавница „Пазариште“ — Кичево, ул. „Маршал Тито“ бб. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мало на прехранбено-индустриски стоки, земјоделски производи, алкохолни и безалкохолни пијалаци и текстил.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие на големо „Бистра“ — Кичево, со одлуката бр. 07-1142/1-67 од 14. XI. 1967 година, од одржаната седница на 14. XI. 1967 година.

Раководител на продавницата е Наумовски Трпе.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 822/70 од 1. VII. 1971 година. (1313)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 688, страна 763, книга VI е запишана под фирма: Земјоделско-индустриски комбинат „Скопско Поле“ — Скопје во состав на Здружениот земјоделски прехранбен комбинат „Македонија“ — здружено претпријатие за производство, преработка и промет на земјоделско-прехранбени производи — Скопје — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница во село Стрелци, Кичево. Предмет на работењето на продавницата е продажба на индустриско-прехранбени производи.

Продавницата е основана од работничкиот совет на ЗИК „Скопско Поле“ — Скопје — работна организација на здружен труд во својство на правно лице „Кичево“ — Кичево, со одлуката бр. 241/3 од 17. VI. 1971 година, од одржаната седница на 16. III. 1971 година.

Раководител на продавницата е Илазоски Халил.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува комбинатот, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 708 од 17. VI. 1971 година. (1314)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 688, страна 763, книга VI е запишана под фирма: Земјоделско-индустриски комбинат „Скопско Поле“ — Скопје во состав на Здружениот земјоделско-прехранбен комбинат „Македонија“ — здружено претпријатие за производство, преработка и промет на земјоделско-прехранбени производи

— Скопје — Продавница во Кичево, ул. „Маршал Тито“ бр. 131. Предмет на работењето на продавницата е продажба на железарија и уреди за домаќинството.

Продавницата е основана од ЗИК „Скопско Поле“ — Скопје — работна организација на здружен труд „Кичево“ — Кичево, со одлуката бр. 241/3 од 17. VI. 1971 година, од одржаната седница на 16. III. 1971 година.

Раководител на продавницата е Киро Костадиновски.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 709 од 28. VII. 1971 година. (1315)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 688, страна 763, книга VI е запишана под фирма: Земјоделско-индустриски комбинат „Скопско Поле“ — Скопје во состав на Здружениот земјоделско-прехранбен комбинат „Македонија“ — Здружено претпријатие за производство, преработка и промет на земјоделско-прехранбени производи — Скопје — Организација на здружен труд со својство на правно лице „Кичево“ — Кичево — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница во Кичево, ул. „Маршал Тито“ бб. Предмет на работењето на продавницата е промет со индустриско-прехранбени и други земјоделски производи.

Продавницата е основана од ЗИК „Скопско Поле“ — Скопје, со присоединување кон него, на Земјоделското стопанство „Кичево“ — Кичево, со решението Фи. бр. 108/71 од 18. II. 1971 година.

Раководител на продавницата е Душан Ристески.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1032/70 од 30. VII. 1971 година. (1316)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 153, страна 397, книга I е запишана под фирма: Трговско претпријатие на големо за промет со мешани индустриски и колонијални стоки „Агропромет“ — Кавадарци — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница во село Шивец, Кавадарци. Предмет на работењето на продавницата е продажба на колонијални мешани стоки.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие, на големо, со мешани индустриски и колонијални стоки „Агропромет“ — Кавадарци, со одлуката од одржаната седница на 22. IV. 1971 година.

Раководител на продавницата е Соколов Драган.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 591 од 16. VII. 1971 година. (1317)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 654, страна 847, книга II е запишано следното: Досегашниот раководител на Продавницата број 17 во Скопје, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 15, на Индустриската за облека „Алија Хоџиќ“ — Сарајево, Реџин Петар е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За раководител на истата е назначен Младенов Благоја, кој продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 13. VI. 1969 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 554/69 од 8. I. 1971 година. (55)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1374, страна 405, книга VI е запишано следното: На досегашниот в. д. директор на Услужно-производната шивачка задруга „Базар“ — Скопје, ул. „256“ Алексос Ефрем, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За директор на Услужно-производната шивачка задруга „Базар“ — Скопје е назначен Димитровски Димо, кој истата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 15. XII. 1970 год.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1025/70 од 7. I. 1971 година. (58)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1245, страна 1455, книга V е запишано следното: Досегашниот раководител на Претставништвото во Скопје, ул. „Маршал Тито“ бр. 5, на „Универзал“ — трговско претпријатие, на големо и мало — Штип, Поповски Војо, е разрешен од должност.

За в. д. раководител на споменатото претпријатие е назначен Луковски Петре, кој нема да биде потписник, а претставништвото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето директорот на матичното претпријатие инженер Милан Милановиќ, сметано од 14. XII. 1970 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1014/70 од 7. I. 1971 година. (59)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 531, страна 29, книга III е запишано следното: Фирмата на Продавницата број 13, во Валандово, ул. „Моша Пијаде“ бр. 1, на Фабриката за лесна модна конфекција „Македонка“ — Штип, согласно со одлуката бр. 31 од 9. IX. 1968 година, на работничкиот совет од одржаната седница на 9. IX. 1968 година, се менува и гласи: Модна конфекција „Астибо — Македонка“ — Штип — Продавница број 13, во Валандово, ул. „Моша Пијаде“ бр. 1.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 482/69 од 8. I. 1971 година. (138)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 459, страна 753, книга II е запишано следното: На досегашниот потписник на Услужно-занаемскиот центар — Титов Велес, Несторовски Спиrow Љубе, директор, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За в. д. директор на споменатиот центар е назначен Николовски Цветко, кој истиот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со новоназначениот потписник Несторовски Трајче, радио-механичар, сметано од 10. II. 1969 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 132/69 од 27. XI. 1970 година. (164)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 214, страна 1385, книга V е запишано следното: Дејноста „производство на пиво и мраз“ на Фабриката за производство на пиво — Скопје се менува и гласи:

производство и продажба на пиво. Истата се проширува и со продажба на алкохолни и безалкохолни пијалоци, на големо и мало.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 639/70 од 13. I. 1971 година. (170)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 270, страна 97, книга III е запишано следното: Дејноста на „Јадран“ — Занаемско, трговско и посредничко претпријатие, на големо и мало, — Неготино Вардар, согласно со одлуката бр. 359 од 25. II. 1970 година, на работничкиот совет од одржаната седница на 25. II. 1970 година и елаборатот за економска оправданост се проширува и со угостителски и хотелски услуги.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 246/70 од 4. II. 1971 година. (281)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 516, страна 239, книга VI е запишано следното: Организационата единица „Ладилник со кланица“ се издвојува од Претпријатие „Центроколонијал — ладилник“ увоз-извоз — Скопје, поради присоединување кон Земјоделско-индустрискиот комбинат „Скопско Поле“ — Скопје, согласно со одлуката на работничкиот совет на Претпријатието „Центроколонијал — ладилник“ — увоз-извоз — Скопје, од 19. XI. 1970 година, и одлуката на работната заедница на организационата единица „Ладилник со кланица“ — Скопје од 25. XII. 1970 год.

Воедно се издвојуваат и следните продавници: бр. 101, ул. „11 Октомври“ бр. 66, бр. 102, ул. „108“ бр. 4, бр. 103, ул. „Населба Драчево“ бр. 6, бр. 104 ул. „Гуро Гоновиќ“ бр. 7, бр. 105 населба Влае ул. „109“ бр. 7, бр. 106, ул. „Горги Димитров“ бр. 2, бр. 107 пазарче Автокоманда бр. 66, бр. „108“ населба „Бутел II“ ул. „888“ бр. 4, бр. 109 населба „Пржино“ ул. „7“, бр. 110, ул. „29 Ноември“ бр. 20, бр. 111, Булевар „ЈНА“ бр. 31, бр. 112, населба „Лисиче“ ул. „34“ бр. 66, бр. 113 КО-1 бр. 142-а, бр. 114 населба „Сингелик“ ул. „862“ бр. 6, бр. 115 ул. „Гоце Делчев“ бр. 3, бр. 116, ул. „Рузвелтова“ бр. 68, бр. 117, ул. „Зелени Пазар“ бр. 66, бр. 118 населба Мацари II Пазарче, бр. 119 Булевар „ЈНА“ бр. 20, бр. 120 Аеродром Пазарче бр. 66, бр. 122, ул. „192“ бр. 66 Витпазар, бр. 123, населба Козле, бр. 126 Зелено Пазарче, бр. 127 Зелено пазарче, бр. 128, ул. „Рузвелтова“ бр. 68, бр. 129, ул. „85“ бр. 3, бр. 133 ул. „118“ бр. 49, бр. 134, ул. „192“ бр. 15, бр. 141, Пазарче Драчево, и бр. 143 ул. „Партизанска“ бр. 23.

Издвојувањето се смета од 31. XII. 1970 година. Досегашната фирма на претпријатието „Центроколонијал — ладилник“ увоз-извоз — Скопје се менува и во иднина ќе гласи: „Центроколонијал“ увоз-извоз — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1063/70 од 25. I. 1971 година. (202)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 229, страна 625, книга I е запишано следното. Досегашната фирма Занаемско-курчиско крзнарско претпријатие „Димко Митрев“ — Титов Велес, се менува и ќе гласи: Крзнарска индустрија „Димко Митрев“ — Титов Велес.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 923/70 од 8. II. 1971 година. (282)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 688, страна 568, книга VI е запишано следното: Сметано од 1. I. 1971 година, кон Земјоделско-индустрискиот комбинат „Скопско Поле“ — Скопје се присоединува издвоената од Претпријатието „Центроколонијал ладилник“ — Скопје — Организационата единица „Кланица и ладилник“ — Скопје согласно со одлуката на работничкиот совет на ЗИК „Скопско Поле“ — Скопје од 18. I. 1971 година, одлуката на работничкиот совет на Претпријатието „Центроколонијал — ладилник“ — Скопје

од 19. XI. 1970 година, и одлуката бр. 029136 од 19. I. 1971 година, на организационата единица „Кланица и ладилник“ — Скопје под фирма: Земјоделско-индустриски комбинат „Скопско Поле“ — Скопје, Самостојна организација на здружен труд „Кланица и ладилник“ — Скопје, без својство на правно лице. Предмет на работењето на самостојната организација е колење на стока, ускладиштување и ладење; откуп и промет на стока и сточни производи и овошје и зеленчук; производство и преработка: конзервирање на месо, производство на сувомесни производи, преработка на дрва, сушење на кожи, преработка на конфискати, снабдување со овошје и зеленчук, пулпирање на овошје и преработка на сокови; извоз на месо и месни производи. Услуги: ускладиштување и смрзнување на стоки: месо, млечни производи, овошје и зеленчук; набавка и продажба на живина, обработка-класе и продажба на живинско месо и пердуви, набавка, обработка и пласман на јајца и преработки од јајца; извоз на жива стока, месо и преработки од месо, дрва, живина, јајца и преработки од јајца, млечни производи, смрзнат зеленчук и шумски плодови; увоз на: жива стока месо и преработки од месо, живина, јајца и млечни производи; извоз и увоз на: малини, јагоди, вишни, рибизи во смрзната состојба, лов во пресна и преработена состојба (техничка и за јадење); извоз и увоз на свинска маст наменета за јадење и за техничка цел.

В. д. директор на организацијата е Димитар Димитров.

Организацијата е основана со присоединување то на издвоената од „Центроколонијал — ладилник“ — Скопје, Организационата единица „Кланица и ладилник“ — Скопје кон Земјоделско-индустрискиот комбинат „Скопско Поле“ — согласно со цитираните одлуки.

Организацијата на здружен труд ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Димитар Димитров, в. д. директор, Трајчевски Јордан, шеф на сметководството, Дервенци Коста, раководител на комерцијален сектор и Ѓаковски Вангел, книговодител.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Воедно се присоединуваат и следните продавници бр. 101 ул. „11 Октомври“ бб, бр. 102 ул. „108“ бр. 4, бр. 103 населба Драчево бр. 6, бр. 104, ул. „Гуро Гоновиќ“ бр. 7, бр. 105 населба Влае ул. „109“ бр. 7, бр. 106 ул. „Горѓи Димитров“ бр. 2, бр. 107 Пазарче Автокомаџа бб, бр. 108, населба „Бутел II“ ул. „888“ бр. 4, бр. 109 населба Пржино бр. 7, бр. 110, ул. „29 Ноември“ бр. 20, бр. 111 Булевар „ЈНА“ бр. 31, бр. 112 населба Лисиче, ул. „34“ бб, бр. 113 КО-1 бр. 142-а, бр. 114 населба Ситгелиќ ул. „862“ бр. 6, бр. 115 ул. „Гоце Делчев“ бр. 3, бр. 116 ул. „Рузвелтова“ бр. 68, бр. 117 Зелени пазар, бр. 118 населба Мапари II пазарче бб, бр. 119 Булевар „ЈНА“ бр. 20, бр. 120 Аеродром пазарче, бр. 122 ул. „192“ бб Бит Пазар, бр. 123 населба Козле, бр. 126 Зелено пазарче бб, бр. 127 Зелено пазарче бб, бр. 128 ул. „Рузвелтова“ бр. 68 бр. 129 ул. „85“ бр. 3, бр. 133 ул. „118“ бр. 49, бр. 134 ул. „192“ бр. 15, бр. 141 Пазарче Драчево бб, и бр. 143 ул. „Партизанска“ бр. 23.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 65 од 28. I. 1971 година. (203)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12. I. 1971 година, рег. бр. 23/68, книга I е запишано следното: Работната единица млекара — Битола, на погонот Конзумна млекара — Мапари на ЗИК „Скопско Поле“ — Петровац, се присоединува кон ЗИК „Пелагонија“ — Битола.

Работната единица млекара — Битола, на погонот „Конзумна млекара — Мапари на ЗИК „Скопско Поле“ — Петровац, престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските органи-

зации што ги води овој суд, поради присоединувањето кон Земјоделско-индустрискиот комбинат „Пелагонија“ — Битола.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 02-144 од 10. XI. 1970 година, на работничкиот совет на работната единица млекара — Битола, одлуката бр. 02-2276 од 30. XII. 1970 година од работничкиот совет на ЗИК „Скопско Поле“ — Скопје, погон Конзумна млекара — Скопје и одлуката бр. 1872 од 2. XI. 1970 година, на работничкиот совет на ЗИК „Пелагонија“ — Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 20/71. (308)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 8. I. 1971 година, рег. бр. 28/66, книга I е запишано следното: Се проширува дејноста на Продавницата во Прилеп, ул. „Борка Талевски“ бр. 32, на Лесковачката волнена индустрија „Летекс“ — Лесковац, уште со продажба на метражна стока — ителефони.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката на работничкиот совет на Лесковачката волнена индустрија „Летекс“ — Лесковац од 6. III. 1970 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 23/71. (314)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 7. I. 1971 година, рег. бр. 26/66, книга I е запишано следното: Се проширува дејноста на Градежно-занаатчиското трговско претпријатие „Вевчани“ — Вевчани, уште со: изведување на сите видови градежно-занаатчиски работи.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 251/70-1 14-II-1970 г. од работничкиот совет на Градежно-занаатчиското претпријатие „Вевчани“ — Вевчани и решението бр. 08-6085/1 од 31. XII. 1970 година на Одделението за инспекциски служби при Собранието на општината Струга.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 2/71. (315)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 18. I. 1971 година, рег. бр. 23/70, книга I е запишано следното: Досегашниот в.д. директор Благој Иљовски е поставен за генерален директор на Здружената текстилна индустрија „Битола-текс“ — Битола.

Се овластува за потпишување Благој Иљовски, генерален директор, на здружената текстилна индустрија.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 45/71. (316)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 18. I. 1971 година, рег. бр. 165/55, книга I е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Никола Јошевски, претседател на одборот за привремена управа; Томе Стојчевски, член на одборот за привремена управа и Илија Ризов, шеф на сметководството на трикотажата „Пелистер“ — Битола, на Здружената текстилна индустрија „Битолатекс — Пелистер“ — Битола.

Се овластува за потпишување Благој Пандо Манговски, в.д. директор и Илија В. Ризов, раководител на финансискиот сектор.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 46/71. (317)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 18. I. 1971 година, рег. бр. 24/62, книга I е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Благој Тодоров Иљовски на Продавницата „Битолатекс“ — Битола, во состав на здружената текстилна индустрија „Битолатекс — Пелистер“ — Битола.

Се овластува за потпишување Петар Благој Давко, досегашен потписник на предилницата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 48/71. (318)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1271, страна 1639, книга V е запишано следното: Досегашниот предмет на работа на Стовариштето во Скопје, при Претпријатието за промет со возила, делови и прибор, застапување на странски фирми инженеринг „Техноауто“ — Београд, се проширува со продажба, на големо и мало, на останатата стока од регистрираната дејност на претпријатието и тоа: продажба на големо и мало на: техничка стока за подмирување на производните претпријатија и занаетчиство, земјоделски машини и алат, градежни машини и прибор, железна и метална стока, велосипеди, шивачки машини и прибор, музички инструменти, радио-апарати и прибор, градежен материјал, пожарникарски справи, материјал и прибор, медицинско-здравствени и научни апарати, инструменти и прибор, електромонтажен алат: додатни направи, регистар-каси и диктафони, ваљани производи од железо и метални производи и стари работи, грамофонски плочи, музички филмови; магнетофони, оптички справи, фотоапарати, фотоматеријал, накит, детски играчки и бироопрема; сувенири звучни, разгледници, магнетофонски траки, филмови и украси.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 941/70 од 22. II. 1971 година. (362)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 23. VII. 1970 година, страна 186, реден број 2 е запишано следното: Ѓорѓи Димитров Тударовски, секретар кој е овластен потписник на ДИК „Црн Бор“ — Прилеп — Самостоен погон — Пехчево, кој ќе го претставува погонот, во отсуство, на директорот.

Впишувањето е извршено во регистарот, врз основа на одлуката бр. 02-150/5, од 7. IV. 1970 година, на работничкиот совет на самостојниот погон — Пехчево.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 205/70. (404)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 22. VI. 1970 година, страна 119, реден број 4 е запишана промената на досегашниот шеф на сметководството, на Претпријатието за дрвна и метална галантерија „Напредок“ — од Пехчево, Никола Малешевски. За шеф на сметководството е овластен Борис Љубомир Зарински, кој ќе го потпишува претпријатието во отсуство на директорот.

Промената на шефот на сметководството е запишана во регистарот, врз основа на одлуката бр. 1011 од 5. XII. 1969 година, на работничкиот совет на истото.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 37/70. (405)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 14. X. 1970 година, стр. 192, реден број 7 е запишано симнувањето на присилната управа на Фа-

бриката за кожи и кожна конфекција „Методи Митевски — Брицо“ од Делчево, од 1 април 1970 год. и истата е ставена во редовно работење.

За директор на фабриката е именуван Марко Стојменовски.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа на одлуката бр. 3 од 18. V. 1970 год., и решението бр. 0105-1078/1 од 27. II. 1970 год., на Собранието на општината Делчево.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 203/70. (407)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 23. VII. 1970 година, стр. 164, реден број 6 е запишана промената на досегашниот директор, на Занаетчиското услужно претпријатие „Прогрес“ од Делчево, Киро Бојчев. За директор е избран Димитар Веселинов Мирчев.

Впишувањето на директорот е извршено во регистарот, врз основа на одлуката бр. 0201-34 од 27. II. 1970 год., на работничкиот совет на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 208/70 година. (409)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 26. XI. 1970 година, стр. 204, реден број 11 е запишано дополнувањето на овластените потписници на Рударското претпријатие за неметали „Опалит“ од с. Чешиново — Кочанско, со тоа што покрај досега запишаните е овластен да го потпишува претпријатието и Милош Панов Наунов — директор на сметководно-финансискиот сектор, чиј потпис е меродавен со потписот на уште едно овластено лице.

Впишувањето е извршено во регистарот, врз основа на одлуката бр. 02-1657 од 9. XI. 1970 год., на извршниот одбор на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 291/70 година. (413)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 12. VI. 1970 година, стр. 351, реден број 2 е запишана промената на досегашниот в.д. директор на Претпријатието за трикотажа и конфекција „Трико“ од Винаца, Ѓорѓи Методијев Филипов. За директор е именуван Трајче Диванисов Христов.

Промената на директорот на Претпријатието е запишана во регистарот, врз основа на одлуката бр. 15 од 22. IV. 1970 год., на работничкиот совет на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 129/70 година. (421)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 20. V. 1970 година, стр. 507, реден број 2 е запишано продавницата бр. 26, од Радовиш на ул. „26 Октомври“ бр. 26, на ЗИК „Скопско Поле“ погон „Ванат“ — Скопје престанува да постои.

Престанокот на Продавницата е запишан во регистарот, врз основа на одлуката бр. 1266 од 22. III. 1969 година, на работничкиот совет на комбинатот.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 94/70. (426)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задружните организации, на 23. XII. 1970 година, стр. 556, реден број 6 е запишано именувањето на досегашниот в. д. генерален директор, дипл. инж. агр. Ванчо Ристовски, за генерален директор на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Струмица“ од Струмица.

Впишувањето е извршено во регистарот, врз основа на одлуката бр. 03-484 од 19. V. 1970 година, на централниот работнички совет на комбинатот.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 308/70 година. (429)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 28. X. 1970 година, стр. 545, реден број 20 е запишано бришењето на Трговското претпријатие, на големо и мало, „Задругар“ Струмица — Продавница — с. Сачево — Струмичко.

Бришењето е запишано врз основа на одлуката бр. 01-3148/1 од 20. VII. 1970 година, на работничкиот совет на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 231/70. (432)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. IV. 1970 година, стр. 433, реден број 2 и стр. 330, реден број 2 е запишана промената на фирмата на Модна конфекција „Гуро Салај“ — Лесковац — Продавница — Струмица, ул. „Благој Мучето“ бр. 2 и Продавницата — Штип, ул. „Ванчо Прке“ бр. 40, кои ќе го носат следниот назив: Модна конфекција „Летекс“ — Лесковац — Продавница — Струмица и модна конфекција „Летекс“ — Лесковац — Продавница — Штип.

Впишувањето е извршено во регистарот, врз основа на одлуката од 6. III. 1970 година, на работничкиот совет на конфекцијата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 101/70. (438)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 457, страна 255, книга III е запишано следното: Претпријатието за производство на конфекција „Елегант“ — Гевгелија, со решението бр. 01-3133/1 од 27. XII. 1969 година, на Собранието на општината Гевгелија се става под присилна управа и за присилен управник е назначен Александар Малев, кој претпријатието под присилна управа ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 6. IV. 1970 год.

Обврската пред банката е со еден потпис.

На досегашните потписници на споменатото претпријатие Ристов Ангел, директор, и Никола Проев, шеф на книговодството, им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 271/70 од 5. IV. 1971 година. (813)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 349, страна 1133, книга I е запишано следното: Дејноста на Претпријатието за автотранспорт и ишпедиција „Млаз“ село Богданци, согласно со одлуката на работничкиот совет, од одржаната седница на 10. III. 1969 година, се проширува и со: организирање туристички патувања, излети, посети на културно-историски споменици во земјата.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 388/69 од 13. IV. 1971 година. (814)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 4, страна 47, книга I е запишано следното: Покрај досегашните потписници на Земјоделскиот комбинат „Прогрес“ — Дебар и тоа: Мерцаноски Ило Никола, секретар, Минур Цилили, шеф на комерцијалниот сектор, Фејзули Идриз — директор, и Ади Војника, комбинатот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето, со новоназначените потпис-

ници и тоа: Ализоти Полумб и Пашоли Ферид, согласно со одлуката на работничкиот совет, од одржаната седница на 22. X. 1969 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1141/69 од 14. IV. 1971 година. (815)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 107, страна 131, книга II е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Продавницата број 52, во село Градиште, на Трговското претпријатие, на големо и мало „Ангросервис“, Куманово, согласно со одлуката бр. 02-322, од 15. II. 1970 година, на работничкиот совет, од одржаната седница на 14. II. 1970 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 212/70 од 2. IV. 1971 година. (818)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 107, страна 131, книга II е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Продавницата број 53, во село Кокопиње, на Трговското претпријатие, на големо и мало „Ангросервис“ — Куманово, согласно со одлуката бр. 02-322/1 од 16. II. 1970 година на работничкиот совет, од одржаната седница на 14. II. 1970 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 212 од 2. IV. 1970 година. (819)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 4, страна 239, книга II е запишано следното: Кон Земјоделско-индустрискиот комбинат „Куманово“ — Куманово се присоединува Земјоделската задруга „Бајлово“, село Бајловце, Кумановско, согласно со одлуката бр. 02-4022/1 од 10. VIII. 1970 година, на работничкиот совет на комбинатот и одлуката бр. 02-165/1 од 28. VII. 1970 година, на Задружниот совет на задругата, донесена по пат на референдум.

Се брише од регистарот на задругите од рег. бр. 2, страна 7, книга I, Земјоделската задруга „Бајлово“ с. Бајловце, Кумановско, поради присоединување кон Земјоделско-индустрискиот комбинат „Куманово“ — Куманово, согласно со наведените одлуки.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 803 и Фи. бр. 804/70 од 14. IV. 1971 година. (820)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 3. XII. 1970 година, стр. 359, реден број 8 е запишано симнувањето на присилната управа на Керамидната фабрика „Еленица“ од Струмица.

За директор на фабриката е избран дипломираниот инженер Миле Илиев.

Досегашната фирма на Керамидната фабрика „Еленица“ се менува и ќе гласи: Индустрија за градежни материјали со занаетчиски работи „Еленица“ — Струмица. Предметот на работењето се проширува со дејностите: занаетчиски работи, браварија, водовод со канализација, парно греење, електрика и лимарија со бел метал.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа на доказите што се приложени кон пријавата согласно со членот 7 од Правилникот за регистрација на стопанските организации.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 302/70. (442)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 29. V. 1970 година, стр. 543 реден број 18 е запишан пристапот на следните нови членки на Деловното здружение за памук и свилени кожурци „Југопамук“ од Струмица:

1. 33 „Венец“ — с. Долни Дисан — Неготинско, со овластен претставник Илија Јанчев — директор на задругата.

2. 33 „Санто Георгиев“ — с. Аргулица — Штипско, со овластен претставник Стоилко Димитров — директор на задругата.

3. Републички центар за унапредување на земјоделството — Скопје со овластен претставник — Јосиф Манев — директор.

Впишувањето е извршено во регистарот, врз основа на одлуките на задружните совети на: 33 „Венец“ — с. Долни Дисан — Неготинско, 33 „Санто Георгиев“ — с. Аргулица и одлуката бр. 01-166 од 3. IV. 1970 год., на работната заедница на Републичкиот центар за унапредување на земјоделството — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 142/70. (443)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 23. XII. 1970 година, стр. 386 реден број 10 е запишано следното: Погонската единица за обавување трговска дејност на Модната конфекција „Астибо-Македонка“ — Штип има статус на самостојна организација на здружен труд, со својство на правно лице во состав на претпријатието. Шалев Кирил е именуван за директор на погонската единица на местото на Нушков Крсте.

За овластени потписници се именувани: Нетков Михајло, Санев Петар и Јанков Ристо.

Погонската единица полноважно ќе ја потпишуваат два потписника.

Впишувањето е извршено во регистарот, врз основа на одлуката бр. 33/Р.С. од 16. XII. 1970 година, на работничкиот совет на конфекцијата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 317/70. (446)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 10. XII. 1970 година, стр. 375, реден број 8 избришани се досегашните потписници на Модната конфекција „Астибо-Македонка“ од Штип: Верица Благој Динушева и Крсте Душков.

За нови потписници се запишани: Ристо Васил Јанков — в.д. финансиски директор, Даринка Ѓорѓи Дупкарска — шеф на индустриско книговодство и Кирило Ангел Шалев — директор на служба за малопродажба, како овластени потписници, кои колективно ќе го потпишуваат претпријатието.

Впишувањето е извршено во регистарот, врз основа на решението бр. 47/У.О. од 20. VII. 1970 година, на Управниот одбор на работничкиот совет на конфекцијата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 296/70. (447)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 216, страна 1603, книга I е запишано следното: На досегашниот потписник на „Водовод“ — Претпријатие за градски водовод и комунални услуги — Гостивар Кузмановски Андро — директор, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност. Му престанува правото за потпишување на Ѓокоски Иван, шеф на сметководството. За директор на „Водовод“ — Претпријатие, за градски водовод и комунални услуги — Гостивар е назначен Ангеловски Драган, кој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со старите регистрирани потписници и тоа: Ѓокоски Иван, раководител на финансискиот сектор и Симјановски Димитрија, секретар, сметано од 29. XII. 1970 година. Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1061/70 од 22. III. 1971 година. (612)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 107, страна 131, книга II е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните од рег. бр. 107, страна 91, книга II, Продавницата број 52, во село Скачковце, на Трговското претпријатие, на големо и мало „Агросервис“ — Куманово, согласно со одлуката број 03-2288 од 5. XI. 1969 година, на работничкиот совет на Трговското претпријатие, на големо и мало „Агросервис“ — Куманово од одржаната седница на 31. X. 1969 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1050/69 од 23. III. 1971 година. (619)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 562, страна 623, книга VI е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните од рег. бр. 562, страна 827, книга IV, Продавницата „Стогово“ — во Кичево, на работната организација „Жито Македонија“ — Прехранбен комбинат Скопје, согласно со одлуката бр. 02-1122 од 28. VII. 1969 година, на работничкиот совет на Комбинатот, од одржаната седница на 23. VII. 1969 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 793/69 од 17. III. 1971 година. (620)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 546, страна 165, книга III е запишано следното: Од републичкиот центар за унапредување на земјоделството Скопје — се извојува погонот „Лазо Лавски“ с. Сирково, согласно со одлуката на централниот работнички совет бр. 61-606/2 од 1. X. 1970 година и се присоединува кон Агрокомбинатот „Градинар Лозар“ — експорт-импорт — Титов Велес, како организација на здружен труд без својство на правно лице, согласно со одлуката бр. 02-156 од 30. XII. 1970 година, на централниот работнички совет под фирма: „Градинар Лозар“ — Агрокомбинат експорт-импорт — Титов Велес — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Производен погон „Лазо Лавски“ с. Сирково.

Предмет на работењето на организацијата е набавка и продажба на колонијални стоки и др. стоки од широка потрошувачка. Организацијата на здружен труд ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на своето овластување: Карацов Васил в.д. директор и Николов Борис. Обврската пред банката е со два потписа.

Се брише од регистарот на установите, при овој суд од рег. бр. 549, страна 313, книга III — погонот „Лазо Лавски“ с. Сирково, поради извојување од републичкиот центар за унапредување на земјоделството и присоединување кон Агрокомбинатот „Градинар — Лозар“ — експорт-импорт — Титов Велес.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 198/71 од 29. III. 1971 година. (623)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 22. III. 1971 година, рег. бр. 8/67, книга II е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Благоја Шапка, директор, на Туристичката хотелска населба „Инекс Горица“ — Охрид, на Претпријатието за меѓународна трговија „Интерекспорт“ — Београд.

Се овластува за потпишување Драган Слатиновски, директор, на Туристичката хотелска населба „Инекс Горица“ — Охрид.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 166/71. (729)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 1. III. 1971 година, рег. бр. 3/63, книга II е запишано следното: Оптичка продавница „Гхеталдуст“ во Охрид, на Оптичката индустрија „Гхеталдуст“ — Загреб, престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации кој го води овој суд.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката од 17. II. 1971 год., на работничкиот совет на Оптичката индустрија „Гхеталдуст“ — Загреб.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 121/71. (735)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 5. III. 1971 година, рег. бр. 18/55, книга I е запишано следното: Се проширува дејноста на Земјоделската задруга „Златен Срп“ — с. Кукуречани, уште со: промет со преработки од тутун (цигари и кибрит), гумени обувки (пиротски чизми и чевли), техничка стока за домаќинството (електрични шпорети, решоа, фрижидери и др.), сувомесни производи, промет со наменштај (креденци, гардероби, каучи и сл.), со градежни материјали (цемент и керамиди), текстил и трикотажа (маици, чорани итн.) и предмети за домаќинството.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 03-37/1 од 9. II. 1971 година, на работната заедница при Земјоделската задруга „Златен Срп“ село Кукуречани и решението бр. 04-5713/1 од 15. I. 1971 год., на Пазарната инспекција, на Собранието на општината Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 95/71. (740)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 22. III. 1971 година, рег. бр. 9/63, книга I е запишано следното: Се менува фирмата на Погонот за ремонт и сервис „Ауторемонт“ — Битола на „Аутомакедонија“ — Скопје и гласи: „Аутомакедонија“ увоз извоз — Скопје — Самостојна организација на здружен труд (со својство на правно лице) за ремонт сервис и промет „Ауторемонт“ — Битола.

Се проширува дејноста на Погонот за ремонт, сервис и промет „Ауторемонт“ — Битола — Самостојна организација на здружен труд со својство на правно лице а на „Аутомакедонија“ увоз-извоз — Скопје, уште со: промет на стоки, на мало и големо, од трговска стока, моторни возила, резервни делови и прибор.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 165/71. (741)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 26. III. 1971 година, рег. бр. 12/63, книга I е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Стојановски Ѓорѓи, раководител, на Продавницата во Битола, на Индустрискиот комбинат „Планика“ — Крањ.

Се овластува за потпишување на продавницата Тодоровски Предраг, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 202/71. (724)

ИСПРАВКА

Во огласот на Дирекцијата за топлфикација на град Скопје — Скопје, објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 41/71, под огл. бр. 1292, на стр. 759, место „Мадуров Стиљан“ трсба да стои „Мандуров Стиљан“.

РЕГИСТАР НА ЗАДРУГИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 16, страна 349, книга II е запишано следното: Дејноста на Земјоделската задруга „Мерис“ — село Студеничани, Скопско, согласно со одлуката бр. 01-2038/2 од 27. XI. 1969 година, на задружниот совет, од одржаната седница на 17. XI. 1969 година се проширува и со промет со прехранбени артикли на големо.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 465/70 од 31. V. 1971 година. (1181)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 201, страна 433, книга II е запишана под фирма: „Треска“ — Набавно-продажна задруга — Ѓорче Петров — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Продавница во село Романовце, Кумановско. Предмет на работењето на продавницата е продажба на земјоделски производи и земјоделско-прехранбени производи.

Продавницата е основана од задружниот совет на Набавно-продажната задруга „Треска“ — Ѓорче Петров, со одлуката бр. 886 од 24. VIII. 1970 година, од одржаната седница на 6. V. 1970 година.

Раководител на продавницата е Филиповски Благоја.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува задругата, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 849/70 од 7. VI. 1971 година. (1145)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 74, страна 591, книга I е запишано следното: Земјоделската задруга „Единство“ село Челопек, Тетовско, Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница број 12, во Тетово, ул. „Илинденска“ бр. 63.

Предмет на работењето на продавницата е продажба на разни видови овошје и зеленчук, на мало.

Продавницата е основана од задружниот совет на Земјоделската задруга „Единство“ село Челопек, со одлуката бр. 03-1590 од 28. VIII. 1970 година, од одржаната седница на 28. VIII. 1970 година.

Раководител на продавницата е Николовски Крсто.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, задругата, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 946/70 од 7. VI. 1971 година. (1164)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 44, страна 406, книга II е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Прогрес“ — Ѓорче Петров — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Продавница за риби во Ѓорче Петров, ул. „Маршал Тито“, б.б. Предмет на работењето на продавницата е продажба на риби.

Продавницата е основана од задружниот совет на Земјоделската задруга „Прогрес“ — Ѓорче Петров, со одлуката од одржаната седница на 18. IX. 1970 година, К. бр. 02-1438.

Раководител на продавницата е Петровски Томе.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува — задругата, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 805/70 од 18. VIII. 1971 година. (1501)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 16, страна 437, книга II е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Мерис“, село Студеничани — Организација на здружен труд, без својство на правно лице, — Продавница во Скопје, населба Драчево, пазарче. Предмет на работењето на продавницата е продажба на колонијални стоки, земјоделски производи и прехранбени стоки (пакувани).

Продавницата е основана од задружниот совет на Земјоделската задруга „Мерис“ село Студеничани, со одлуката бр. 02-1729 од 18. II. 1969 година, од одржаната седница на 18. II. 1969 година.

Раководител на продавницата е Абдураман Исен Абдураман.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува задругата, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 412 од 25. VIII. 1971 година. (1621)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 39, страна 457, книга II е запишано следното: Земјоделска задруга „Братство единство“ село Горно Лисиче, Скопско — Продавница број 2, во село Горно Лисиче. Предмет на работењето на продавницата е продажба на колонијални стоки.

Продавницата е основана од задружниот совет на Земјоделската задруга „Братство единство“ — село Горно Лисиче, со одлуката од одржаната седница на 11. IX. 1969 година.

Раководител на продавницата е Трајан Ацковски.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува — задругата, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 399 од 8. IX. 1971 год. (1660)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 100, страна 569, книга I е запишана под фирма: Набавно-продажна задруга „Нова Лирија“ — Куманово — Продавница, ул. „Карл Маркс“ бр. 61, Куманово. Предмет на работењето на продавницата е продажба на градежен и огревен материјал, на мало.

Раководител на продавницата е Вељуки Азема Кемал.

Продавницата е основана од задружниот совет на Набавно-продажната задруга „Нова Лирија“, со одлуката бр. 30/1 од 17. III. 1970 г. Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Вељули А. Алија, директор на задругата, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 11 од 20. IX. 1971 година. (1752)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 1469, страна 821, книга VI е запишана под фирма: Запает-чиска столарска задруга „Кристал“ — Скопје — населба Драчево, ул. „8“ Зелен пазар. Предмет на работењето на задругата е столарска дејност.

Директор на задругата е Богдановски Кири.

Задругата е основана од членовите на задругата: Богдановски Кири, Овчевски Боро, Бајалциева Марија, Миљковиќ Александар, Велковски Благоја, Васил Иванов, Величкова Виолета, Кондевски Илија, Мечо Ибраим, Меховиќ Рахмо, Димитар Бајалчиев, Зулбери Бесим Исмаил, Ајредин Мурат, Хоџиќ Салих Казбија, Баџиќ Бекиров Зејнел, согласно со записникот од 9. IX. 1971 година.

Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Богдановски Кири, директор и Петровски Мино, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 726 од 21. IX. 1971 година. (1753)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 74, страна 591, книга I е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Единство“ село Челопек, Тетовско — Продавница бр. 13, ул. „Јанс Сандански“ бр. 89 — Тетово. Предмет на работењето на продавницата е продажба на санитарни уреди, електрични материјали и автоделови, на мало.

Раководител на продавницата е Вељо Николовски, назначен од задружниот совет со одлуката бр. 03-1804 од 3. XII. 1970 година.

Продавницата е основана од задружниот совет на Земјоделската задруга „Единство“ село Челопек, Тетовско, со одлуката бр. 03-1804 од 3. XII. 1970 година.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Благоја Ристовски, директор на задругата.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 40 од 20. IX. 1971 година. (1768)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 3, страна 457, книга II е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Братство единство“ село Горно Лисиче, Скопско — Продавница број 1 во Скопје, ул. „464“ бр. 48. Предмет на работењето на продавницата е промет на земјоделско-индустриски стоки.

Продавницата е основана од задружниот совет на Земјоделската задруга „Братство единство“ село Горно Лисиче, со одлуката бр. 03-574 од 15. IV. 1971 година, од одржаната седница на 11. IX. 1968 година.

Раководител на продавницата е Китан Китановски.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува — задругата, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 397 од 28. IX. 1971 година. (1780)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 73, страна 575, книга I е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Велко Стаменков“ село Орашец, Кумановско — Продавница во село Шупли Камен. Предмет на работењето на продавницата е продажба на индустриско-прехранбени производи, предмети за куќни потреби и овошје и зеленчук.

Продавницата е основана од задружниот совет на Земјоделската задруга „Велко Стаменков“ село Орашец, Кумановско, со одлуката бр. 02-23/1 од 18. I. 1971 година, од одржаната седница на 14. IX. 1970 година.

Раководител на продавницата е Станковски Донев Тодор.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува — задругата, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 111 од 30. IX. 1971 година. (1804)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задружните организации, на 15. XII. 1970 година, стр. 168, реден број 27 е запишана промената на досегашниот директор на Земјоделската задруга „Единство“ од с. Ново Село — Струмичко, Никола Атанасов. За директор е именуван инж. Велко Илијев, кој со шефот на сметководството Наке Јанушев поединечно ќе го потпишува претпријатието.

Впишувањето е извршено во регистарот, врз основа на одлуката бр. 03-484 од 19. V. 1970 год., на задружниот совет на задругата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 251/70. (431)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Свидетелство од III година, издадено од Гимназијата „П. Попоски“ — Гостивар на име Здраве Миланески, ул. „Г. Делчев“ бр. 66, Гостивар. (2240)

Здравствена легитимација на име Лазар Јовтовски, Гостивар. (2241)

Здравствена легитимација бр. 36650, издадена од ЗСО — Гостивар на име Шакир Шакири, с. Врпчиште, Гостивар. (2242)

Свидетелство од II година хемиско училиште на име Оливера Ѓорѓиева, с. Каменица, Делчево. (2243)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Кочо Рацин“ — Прилеп на име Санде Костадиновски, ул. „Ленин“ бр. 190, Прилеп. (2244)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Кочо Рацин“ — Прилеп на име Руле Дамчески, ул. „Раде Иваноски“ бр. 33, Прилеп. (2245)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Себаљ Алиоски, ул. „Тризла“ бр. 217в, Прилеп. (2246)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Кочо Рацин“ — Прилеп на име Најдо Дамчески, с. Веравци, Прилеп. (2247)

Свидетелство за VI одделение, издадено од Основното училиште „Д. Јованоски“ на име Златко Дамчески, ул. „П. Котеска“ бр. 26, Прилеп. (2248)

Свидетелство за завршено IV година, издадено од Средното шумарско училиште „И. Р. Јола“ — Кавадарци на име Невена Таневска, нас. Чашка, Т. Велес. (2249)

Свидетелство за завршена II година, издадено од Средно индустриското училиште „И. Р. Јола“ — Кавадарци на име Невена Таневска, нас. Чашка, Т. Велес. (2250)

Здравствена легитимација издадена од В. П. 5912 — Т. Велес на име Рајна Цимхал, ул. „Ленинова“ — 12/11/19, Т. Велес. (2251)

Свидетелство од I клас на име Тодор Јовев, ул. „Вардарска“ б. б. Кавадарци. (2252)

Ученичка книшка од VI и VII одделение на име Адем Синани, с. Каменане, Тетово. (2253)

Свидетелство за завршена I година на име Ѓорѓи Ратков, ул. „Загребачка“ бр. 2, Делчево. (2254)

Свидетелство за I година на име Љупчо Бандески, ул. „П. Гули“ бр. 152, Охрид. (2255)

Свидетелство за завршена I година УЗУС на име Драго Стоименовски, ул. „Галачка“ бр. 11, Делчево. (2256)

Ученичка книшка за завршено IV одделение, издадена од Основното училиште „Страпо Пинџур“ — с. Гор. Стубал на име Злата Т. Досева, ул. „Јаким Спиров“ К. III, бр. 2, Пробиштип. (2257)

Свидетелство за завршен II клас, издадено од Гимназијата „Зеф Љуш Марку“ — Скопје на име Мифтар Фетау, Скопје. (2259)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката во с. Зрновци на име Зора Савеза, Скопје. (2260)

Свидетелство за завршен испит, издадено од АСУЦ — Скопје на име Милан Симоновски, Скопје. (2261)

Ученичка книшка за VI одделение, издадена од Осмолетката „Мирче Ацев“ — Скопје на име Јелена Несторова, Скопје. (2262)

Слободна карта издадена од Градски сообраќај — Скопје на име Зарко Ивановски, Скопје. (2263)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Шериф и Арден Усеиновик, Скопје. (2264)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Цветко Трајанов, Скопје. (2265)

Индекс бр. 13589, издаден од Економскиот факултет — Скопје на име Лилјана Петрушевска, Скопје. (2266)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Вечерното училиште „Благоја Давков“ — Скопје на име Момчило Бузалковски, Скопје. (2267)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Зелка Даџи, Скопје. (2268)

Свидетелство за завршен II клас, издадено од Гимназијата „Зеф Љуш Марку“ — Скопје на име Бесник Амети, Скопје. (2269)

Свидетелство за завршен II клас, издадено од Гимназијата „Зеф Љуш Марку“ — Скопје на име Фазли Шакири, Скопје. (2270)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љубиша Савиќ, Скопје. (2271)

Свидетелство за II година, издадено од Гимназијата „Зеф Љуш Марку“ — Скопје на име Бедет Бедети, Скопје. (2272)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Климент Охридски“ — Скопје на име Вожа Војчева, Скопје. (2273)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љубица Војчева, Скопје. (2274)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Елез Хазири, Скопје. (2275)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Новица Тасиќ, Скопје. (2276)

Индекс бр. 11821, издаден од ВПШ — Скопје на име Илија Ставрев, Скопје. (2277)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ѓорѓи Ачковски, Скопје. (2278)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љупчо Зафировски, Скопје. (2279)

Работна книшка бр. 6279, издадена од Скопје на име Санде Маринковски, Скопје. (2280)

Ученичка книшка за III одделение, издадена од Осмолетката „Јан Амос Коменски“ — Скопје на име Љубинка Симјановска, Скопје. (2281)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Еклер Садики, Скопје. (2282)

Работна книшка издадена од Кр. Паланка на име Виолета Граматикова, Скопје. (2283)

Свидетелство за завршена I година, издадено од АСУЦ — Скопје на име Вукашин Ранчиќ, Скопје. (2284)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јелица Милевска, Скопје. (2285)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сали Мемедовски, Скопје. (2286)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Александар Урдаревиќ“ — Скопје на име Назим Сума, Скопје. (2287)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Арсена Докузова, Скопје. (2288)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Елена Василевска, Скопје. (2289)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ѓурѓа Трајановска, Скопје. (2290)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Рамадан Ајдиновски, Скопје. (2291)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Стојан, Десанка, Слободанка, Зоран, Елизабета, Александар и Спасе Јовановски, Скопје. (2292)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Добре Ѓошевски, Скопје. (2293)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Напредок“ — с. Цумајлија на име Добре Ѓошевски, Скопје. (2294)

Работна книшка издадена од Скопје на име Симеон Малиновски, Скопје. (2295)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Нуши Велија, Скопје. (2296)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Хатида Аипова, Скопје. (2297)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Зекир Хамид, Скопје. (2298)

Воена книшка издадена од В. П. — Пожаревач на име Александар Петровски, Скопје. (2299)

Ученичка книшка за III одделение, издадена од Осмолетката во нас. Драчево на име Димитар Арсенов, Скопје. (2300)

Свидетелство за завршен I клас, издадено од Гимназијата „Јосиф Јосифовски“ — Гевгелија на име Вангелица Јовановска, Гевгелија. (2301)

Ученичка книшка за V одделение, издадена од Основното училиште „Рајко Жинзифов“ — Скопје на име Трпче Трајчевски, Скопје. (2302)

Свидетелство за положен испит за квалификуван автомеханичар, рег. бр. 315/5. XII. 1956 год., издадено од Собранието на општината Саат Кула — Скопје на име Трајко Горѓевиќ, Скопје. (2303)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Благона Огњановска, Скопје. (2304)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Родна Сандева, Скопје. (2305)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Билјана Забазнова, Скопје. (2306)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Азбија Алимова, Скопје. (2307)

Воена книшка издадена од Крагујевац на име Тодосија Стефковски, Скопје. (2308)

Ученичка книшка за VIII одделение, издадена од Осмолетката „Кирил и Методи“ — с. Сингелиќ на име Редип Османов, Скопје. (2309)

Ученичка книшка за VII одделение, издадена од Осмолетката „Стив Наумов“ — Скопје на име Живко Георгиев, Скопје. (2310)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Радојка и Соња Величковски, Скопје. (2311)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Бурхан Дурак, Скопје. (2312)

Свидетелство за завршена II година, издадено од Угостителското училиште во Скопје на име Перо Кузмановски, Скопје. (2313)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ванчо Бочкаров, Скопје. (2314)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Цветанка Јаневска, Скопје. (2315)

Уверение бр. 04-9905/1, за отварање на занаетчиски дуќан издадено од Собранието на општината — Куманово на име Благоја Насковски, ул. „И. Р. Лола“ бр. 103, Куманово. (2316)

Свидетелство за завршена II година, издадено од учителската школа „Никола Карев“ — Скопје на име Снежана Божиновска, Скопје. (2317)

Воена книшка на име Тодор А. Стојановски, с. Велимбегово, Скопје. (2318)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Стефан Милошевски, Скопје. (2319)

Индекс бр. 4227, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на име Лилјана Петкова, Скопје. (2320)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Тони Мишевски, Скопје. (2321)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ѓорѓи Заревски, Скопје. (2322)

Работна книшка издадена од Скопје на име Вера Поповиќ, Скопје. (2323)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мирјана Кушевска, Скопје. (2324)

Свидетелство за завршен II клас, издадено од ЕМУЗУС „Коце Металец“ — Скопје на име Славс Рајчевски, Скопје. (2325)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ангелина Јордановска, Скопје. (2326)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Карпош“ — Скопје на име Ленка Коцева, Скопје. (2327)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Карпош“ — Скопје на име Љупчо Крамовски, Скопје. (2328)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Браќа Миладинови“ — Скопје на име Зорица Смилевска, Скопје. (2329)

Индекс бр. 385, издаден од Електро-машински факултет — Скопје на име Иван Димковски, Скопје. (2330)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Жан Темелковски, Скопје. (2331)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Петар Џададинов, ул. „Цар Самоил“ бр. 246, Битола. (2332)

Свидетелство за I година стопанско училиште на име Али Еминов, ул. „Карацова“, бр. 48, Битола. (2333)

Ученичка книшка за VI одделение на име Виолета Анѓушева, ул. „М. Ацев“ бр. 12а, Т. Велес. (2334)

Здравствена легитимација бр. 443/25, издадена од ЗСО — Прилеп на име Ленка Анаска, ул. „М. Тито“ бр. 72, Прилеп. (2335)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште во с. М. Којнари на име Ратка Талимџиоска ул. „М. Козар“ бр. 101, Прилеп. (2336)

Ученичка книшка за VII одделение, издадена од Основното училиште „Кочо Рацин“ — Прилеп на име Ристо Златанов, ул. „М. Пијаде“ бр. 277а, Прилеп. (2337)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Кочо Рацин“ — Прилеп на име Миле Велески, ул. „М. Козар“ бр. 101, Прилеп. (2338)

Свидетелство од VI одделение, издадено од Основното училиште „Климент Охридски“ — Прилеп на име Јадранка Маческа, ул. „Д. Нарединко“ бр. 13/IV, Прилеп. (2339)

Здравствена легитимација на име Локман Јаја, с. Џепчиште, Тетово. (2340)

Свидетелство од I година, издадено од УЗУС „Злате Малакоски“ — Гостивар на име Славчо Орцев, ул. „1 мај“ бр. 15, Струмица. (2341)

Свидетелство од I година, издадено од УЗУС „Злате Малакоски“ — Гостивар на име Благој Атанасов, ул. „Нови Велес“ бр. 88, Т. Велес. (2342)

Свидетелство од I година, издадено од УЗУС „Злате Малакоски“ — Гостивар на име Јосе Манев, ул. „Петре Арсов“ бр. 4, Т. Велес. (2343)

Свидетелства за I и II година, издадени од УЗУС „Злате Малакоски“ — Гостивар на име Марко Ристов, ул. „Вера Циривири“ бр. 43, Т. Велес. (2344)

Свидетелство дел. бр. 01-263/23 за I клас, издадено од Гимназијата „Аце Русковски“ — Берово на име Николчо Јованов Секуловски, Пехчево. (2345)

Свидетелство за завршена I година, издадено од ЕМУЦ — Битола на име Владо Бенчатов, ул. „Прилепска“ бр. 47, Битола. (2346)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Александар Китановски, с. Логоварди, Битола. (2347)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Драги Китановски, с. Логоварди, Битола. (2348)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Каме Костовски, ул. „Ениџе Вардар“ бр. 6а, Битола. (2349)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Миле Чортаноски, ул. „11 октомври“ бр. 81, Прилеп. (2350)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Кире Грнчароски“ — Прилеп на име Борис Наумоски, ул. „Џане Илиески“ бр. 78, Прилеп. (2351)

Ученичка книшка рег. бр. 12, издадена од Основното училиште во с. Г. Лешница на име Надире Веапи, с. Г. Лешница, Тетово. (2352)

Здравствена легитимација на име Афета И. Синани, с. Боговиње, Тетово. (2353)

Ученичка книшка од I одделение на име Бошпо Трпчевски, с. Жилце, Тетово. (2354)

Оружен лист рег. бр. 2093, издаден од ОВР — Тетово на име Мирчо Петрушевски, ул. „Вера Циривири“ бр. 15, Тетово. (2355)

Свидетелство за завршен IV клас на име Јосмин М. Турчани, Гостивар. (2356)

Свидетелство за завршен I клас на име Никола Маркоски, ул. „Стив Наумов“ бр. 20, Охрид. (2357)

Ученичка книшка дел. бр. 502 за VIII одделение, издадена од Основното училиште „Добре Јованоски“ — Прилеп на име Виолета Иваноска, ул. „11 октомври“ бр. 182, Прилеп. (2358)

Работна книшка издадена од Т. Велес на име Тодор Гиов, с. Војница, Т. Велес. (2359)

Свидетелство од VIII одделение на име Камче Ангеловски, с. Мартолци, Т. Велес. (2364)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Рамизе Сулејмани, Скопје. (2366)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Алдан Алити, Скопје. (2367)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Бедри Зекиров, Скопје. (2368)

Работна книшка издадена од Скопје на име Борис Малјановски, Скопје. (2369)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Никола Јанкуловски, Скопје. (2370)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Фиданка Ефтимова, Скопје. (2371)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Вангелина Шулова, Скопје. (2373)

Индекс бр. 14686, издаден од Педагошката академија — Скопје на име Абдула Аслапи, Скопје. (2375)

Свидетелство за завршена I година, издадено од ЕМУЗУС „Коце Мегалец“ — Скопје на име Адем Фејзулов, Скопје. (2375)

Воена книшка издадена од В. П. 5920 — Сублиотица на име Нуриш Рустем, Скопје. (2376)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ристо Илиевски, Скопје. (2377)

Свидетелство бр. 12/55, за положен испит квалификуван авто-механичар, издадено од Собранието на општина „Идадија“ — Скопје на име Драган Чадиловски, Скопје. (2378)

Свидетелство бр. 13209/243 за квалификуван возач, издадено од Собрание на општината „Саат Кула“ — Скопје на име Драган Чадиловски, Скопје. (2379)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јорданка Јорданова, Скопје. (2380)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ферат Рамадани, Скопје. (2381)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Перо Чонев, Скопје. (2383)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Гоце Делчев“ — с. Канатларци на име Тоде Стојкоски, с. Шелеверци, Прилеп. (2386)

Индекс бр. 7564, издаден од Правни факултет — Скопје на име Илија Цветковски, ул. „11 октомври“ бр. 43, Куманово. (2387)

Свидетелство издадено од Основното училиште „Кирил Пејчиновиќ“ — с. Теарце на име Иљас Е. Зекири, с. Пршевец, Тетово. (2388)

Оружен лист рег. бр. 220, издаден од ОВР — Тетово на име Нухи Фариз, с. Церово, Тетово. (2392)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Тетово на име Кибар Исени, с. Стримница, Тетово. (2390)

Возачка дозвола бр. 1123, издадена од ОВР — Тетово на име Зулкуфли Мемедали, с. Теарце, Тетово. (2392)

Здравствена легитимација на име Небибе Зењели, ул. „129“ бр. 4, Тетово. (2394)

Уверение за положен испит за висококвалификуван работник, издадено од Работничкиот универзитет — Гостивар на име Мунглин Рушити, с. Д. Вањица, Гостивар. (2395)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Основното училиште „Кочо Рацин“ — с. Ивањевци на име Лена Мурговска, с. Ивањевци, Битола. (2396)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Основното училиште „К. Рацин“ — с. Ивањевци на име Верка И. Лазаревска, с. Ивањевци, Битола. (2397)

Работна книшка издадена од Куманово на име Вељко Милошевиќ, с. Табановце, Куманово. (2398)

Работна книшка рег. бр. 18163, серија бр. 50897 на име Исмаил Фазлијов, ул. „Среќко Пужаљна“ бр. 35, Куманово. (2399)

Земјоделска здравствена легитимација на име Руфат Ш. Руфати, с. Вешаље, Тетово. (2400)

Земјоделска здравствена легитимација на име Руфат А. Руфати, с. Вешаље, Тетово. (2401)

Здравствена легитимација бр. 30327, издадена од ЗСО — Битола на име Даница Јаковска, ул. „Боримечка“ бр. 15, Битола. (2403)

Свидетелство за завршено VIII одделение на име Велимир Билбилоски, с. Требино, М. Брод. (2405)

Свидетелство за завршен VI клас гимназија на име Елиџа Илиева, Неготино. (2405)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Добре Јованоски“ — Прилеп на име Васе Василеска, ул. „К. Волнароски“ бр. 105, Прилеп. (2406)

Свидетелство за завршено трговско училиште, издадено од Трговско училишен центар во Прилеп на име Васка Спиркоска, Прилеп. (2407)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Рампо Левката“ — Прилеп на име Васка Спиркоска, Прилеп. (2408)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Јонче Смуѓрески“ — с. Обршани на име Васка Кадинска, с. Пашино Рувци, Прилеп. (2409)

Ученичка книшка за III одделение на име Пестко Јованоски, с. Жилче, Тетово. (2410)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Мофија Петканова, ул. „Ј. Крчовски“ бр. 13/4, Битола. (2412)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Донка Вешовска, с. Велушина, Битола. (2413)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Моша Пијаде“ — Прилеп на име Војо Бецески, ул. „К. Јосифоски“ бр. 242, Прилеп. (2414)

Ученичка книшка за VI одделение, издадена од Основното училиште „Климент Охридски“ — Прилеп на име Орде Димитриоски, ул. „101“ бр. 14, нас. Влас, Скопје. (2415)

Здравствена легитимација на име Бошко И Здравев, Т. Велес. (2416)

Свидетелство на име Слаѓана Велеоска, с. Сиричино, Тетово. (2417)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Архан Маликов, ул. „Караџова“ бр. 22, Битола. (2420)

Свидетелство издадено во 1948 година на име Исман А. Исмени, ул. „И. Р. Лола“ бр. 58, Тетово. (2418)

Свидетелство за завршен II клас во 1948 година на име Зија Садик, Гостивар. (2419)

Свидетелство за завршено IV одделение, издадено од Основното училиште во с. Чапка на име Ленче П. Стеванова, ул. „К. Јосифов“ бр. 1, Т. Велес. (2421)

Свидетелство на име Рајна Стојчевска, ул. „Домазетовска“ бр. 3, с. Драчево, Скопје. (2422)

Ученичка книшка за V одделение, издадена од Основното училиште „Климент Охридски“ — Прилеп на име Димо Трајкоски, ул. „Ленин“ бр. 153, Прилеп. (2423)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Драгољуб Цветкоски, ул. „А. Слабејко“ бр. 24, Прилеп. (2424)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Кочо Рацин“ — Прилеп на име Ристе Трпчески, ул. „Димче Ацев“ бр. 1, Прилеп. (2425)

Свидетелство за завршено VIII одделение на име Митре Гинов, с. Курија, Кавадарци. (2427)

Возачка дозвола бр. 1250, издадена од ОВР — Тетово на име Алија Етеми, с. Нераште, Тетово. (2429)

Свидетелство за завршен испит на име Драгољуб Иваноски, ул. „18 ноември“ бр. 22, Гостивар. (2429)

Свидетелство за III разред на име Нестор Филиповски, с. Зубовце, Гостивар. (2430)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Богдан Боцевски, Скопје. (2431)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Томислав Камев, Скопје. (2432)

Свидетелство за завршен II година, издадено од ЕМУЗУС — „Коце Металец“ — Скопје на име Боровоје Стојановски, Скопје. (2433)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Невена Георгиева — Дуња“ — Скопје на име Ангелчо Трпчевски, Скопје. (2434)

Ученичка книшка од V одделение, издадена од Осмолетката „Вера Циривири — Трена“ — Скопје на име Мирослав Косовиќ, Скопје. (2435)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Трајанка Златева, Скопје. (2436)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Доситеј Обрадовиќ“ — нас. Бутел II на име Војче Марковиќ, Скопје. (2437)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Вера Јованоска, Скопје. (2438)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Алеудин Нумановиќ, Скопје. (2439)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Милка Мариќ, Скопје. (2440)

Работна книшка издадена од Скопје на име Мирослав Стефановски, Скопје. (2441)

Работна книшка издадена од Скопје на име Јагода Јовановска, Скопје. (2442)

Свидетелство за завршено VII одделение, издадено од Осмолетката „Тони Зордилис“ — Куманово на име Никола Котески, ул. „11 октомври“, — Куманово. (2443)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Илија Лахтевски, Скопје. (2444)

Свидетелство за завршена II година, издадено од Економското училиште „Борис Кидрич“ — Скопје на име Руска Матевска, Скопје. (2445)

Воена книшка издадена од Алексинац на име Ризван Дридар, Скопје. (2446)

Оружен лист рег. бр. 848, издаден од РСВР — Скопје на име Шериф Р. Куртоновиќ, Скопје. (2447)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Цвета Бабамова, Скопје. (2448)

Индекс бр. 9201, издаден од Правни факултет — Скопје на име Веселинка Денкова, Скопје. (2449)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Х. Т. Карпош“ — с. Ранковци — Кр. Паланка на име Благој Спасовски, с. Ранковци, Кр. Паланка. (2451)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Русе Наумовски, Скопје. (2452)

Индекс бр. 11985, издаден од Правни факултет — Скопје на име Петар Тренковски, Скопје. (2453)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Владо Тасевски“ — Скопје на име Снежана Блажевска, Скопје. (2454)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Антонета Маркова, Скопје. (2455)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Анѓа А. Попоска, Скопје. (2456)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Т. Велес на име Владимир Коцевски, Скопје. (2457)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Петар Антиќ, Скопје. (2458)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Коста Костовски, Скопје. (2459)

Индекс бр. 13909, издаден од Правни факултет — Скопје на име Вишеслав Трендафиловиќ, Скопје. (2460)

Работна книшка издадена од Народен одбор — с. Ранковце — Кумановско на име Киро Величковиќ, Скопје. (2461)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — М. Брод на име Данило Лазески, Скопје. (2462)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Николче Ристов, Скопје. (2463)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сафете Виши, Скопје. (2464)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Никола, Саве и Ванчо Спирковски, Скопје. (2465)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Зоран Костовски, Скопје. (2466)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Бончо Дончевски, Скопје. (2467)

Работна книшка на име Божна Ангелковска, ул. „К. Димитров“ — 18, Битола. (2468)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Крсте Мисирков“ — с. Ст. Лагово на име Пецо Ангелевски, с. Штавица, Прилеп. (2469)

Работна книшка бр. 186/53 на име Русе Петровски, ул. „Перо Стојмакоски“ бр. 35, Куманово. (2470)

Работна книшка бр. 14688/66 на име Станимир Трајковски, с. Лопате, Куманово. (2471)

Ученичка книшка од VI одделение, издадена од Основното училиште „Благоја Кирков“ — с. Г. Оризари на име Енвер Ханиќ, с. Г. Оризаре, Т. Велес. (2472)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Тетово на име Јојуз Зејнулаи, с. Желино, Тетово. (2473)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Ашим Маликов, ул. „Караџова“ бр. 22, Битола. (2475)

Работна книшка на име Фила Свртинова, ул. „Моша Пијаде“ бр. 285, Прилеп. (2476)

Ученичка книшка за I и II одделение на име Невзат Арифоски, ул. „Дабнички завој“ бр. 22, Прилеп. (2477)

Здравствена легитимација бр. 92153 на име Мевлиде И. Абдиа, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 167, Тетово. (2478)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 9761, издадена од ЗСО — Тетово на име Шекерије Илази, с. Желино, Тетово. (2480)

Свидетелство од II одделение на име Џепадин Елези, с. Глого, Тетово. (2481)

Здравствена легитимација на име Шабан В. Шукрам, ул. „Караман“ бр. 43, Тетово. (2482)

Свидетелство бр. 0603-158 од VIII одделение на име Јевда Веланоска, Гостивар. (2483)

Ученичка книшка од I до IV одделение, издадена од Основното училиште во с. Звечан — М. Брод на име Зора Цветаноска, с. Звечан, М. Брод. (2484)

Оружен лист на име Медби Мицаит, с. Групин, Тетово. (2485)

Свидетелство за завршен III клас на име Јамин М. Турчани, Гостивар. (2486)

Здравствена легитимација на име Ривман Јусуфи, с. Лакавица, Гостивар. (2487)

Здравствена легитимација на име Славко Гацовски, с. Креница, Битола. (2489)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Милица Поповска, ул. „М. Тито“ бр. 116, Битола. (2490)

Работна книшка на име Цане Николовски, ул. „433“ бр. 46а, Скопје. (2492)

Здравствена легитимација на име Милутин Рогановиќ, ул. „Будимаш“ бр. 16, Прилеп. (2493)

Возачка дозвола бр. 1121, издадена од ОВР — Т. Велес на име Мирослав Здравевски, с. Тетово, Т. Велес. (2494)

Здравствена легитимација бр. 64750, издадена од ЗСО — Гостивар на име Аџија Рамадани, с. Скудриње, Гостивар. (2495)

Здравствена легитимација на име Гулнад Јусуфи, ул. „И. Р. Лола“ бр. 15, Гостивар. (2496)

Здравствена легитимација бр. 55066 на име Менка Трајкоска, с. Дуње, Прилеп. (2498)

Свидетелство за основно образование, издадено од Основното училиште „Бр. Миладинови“ — Струга на име Ферзије Абази, ул. „Скопска“ бр. 41, Струга. (2499)

Здравствена легитимација на име Илија Крстевски, с. Креница, Битола. (2500)

Ученичка книшка за V одделение, издадена од Основното училиште „Никола Тесла“ — Прилеп на име Илија Момировски, с. Дреновци, Прилеп. (2501)

Ученичка книшка бр. 53 на име Димче Ристовски, с. Дур. Река, Кр. Паланка. (2502)
Свидетелство за висококвалификуван работник на име Мито Тодоровски, ул. Чешел II, влез II/10, Тетово. (2503)

Свидетелство за завршен II разред на име Коца Крстевска, с. Шемшево, Тетово. (2504)

Свидетелство за завршено осмолетка на име Сејде (Велев) Србиноски, с. Беловиште, Гостивар. (2505)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од основното училиште „Братство“ с. Челонек на име Мирко Маркоски, с. Челонек, Тетово. (2506)

Возачка дозвола бр. 2425, издадена од ОВР — Тетово на име Павле Илија Димовски, с. Вратница, Тетово. (2507)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Горги Бекиров, ул. „М. Корак“ бр. 67, Прилеп. (2508)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Кочо Рацин“ — Прилеп на име Ристе Ангелевски, ул. „Мирче Ацев“ бр. 136, Прилеп. (2509)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Весела Кочоска, ул. „К. Волнаров“ бр. 10, Прилеп. (2510)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Суза Кочоска, ул. „К. Волнар“ бр. 10, Прилеп. (2511)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Марија Богоевска, ул. „Караорман“ бр. 97, Битола. (2512)

Свидетелство за завршено VIII одделение на име Цветко Софески, Гостивар. (2513)

Свидетелство бр. 382/53 за завршено VIII одделение на име Реџен Џафери, с. Радуша, Скопје. (2514)

Свидетелство за завршен испит на име Иљаз Имери, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 72, Тетово. (2515)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Луиза Чевреска, Скопје. (2517)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Мевлида, Камил, Џемшит и Назмија Џемаилови, Скопје. (2518)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Христина Дачовска, Скопје. (2519)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Борис Кидрич“ — с. Сарај на име Ајет Зубери, Скопје. (2520)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мира Димитрова, Скопје. (2521)

Свидетелство за завршена I година, издадено од ЕМУЗУС „Коле Металев“ — Скопје на име Бошко Стојанов, Скопје. (2522)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Петар Џартов, Скопје. (2523)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Кирил Пејчиновиќ“ — Скопје на име Надежда Миланова, Скопје. (2524)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Славе Боевски, Скопје. (2525)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Идриз Сејфула, Скопје. (2526)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Кадри, Фатиме и Башким Пајазити, Скопје. (2527)

Службена легитимација издадена од Градски сообраќај — Скопје на име Крсто Тодоровиќ, Скопје. (2528)

Оружен лист бр. 216/69, издаден од ОВР — Скопје на име Феим Камбери, Скопје. (2529)

Воена книшка издадена од Земун на име Часлав Проданов, Скопје. (2530)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Станка Јакимова, с. Текија, Скопје. (2531)

Индекс бр. 3597, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на име Зорица Балаловска, Скопје. (2532)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „26 Јули“ — Скопје на име Јашар Кадри, Скопје. (2533)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Кемал Сулејманов, Скопје. (2534)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Веби Хашаџи, Скопје. (2535)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Авдуљ Бучи, Скопје. (2536)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Св. Николе на име Душан Ангелов, Скопје. (2537)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ивица Милевски, Скопје. (2538)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Малбер Рамческа, Скопје. (2539)

Свидетелство за завршена III година, издадено од СУЦ — Скопје на име Сали Садиков, Скопје. (2540)

Работна книшка издадена од Г. Петров на име Томислав Тричевски, Скопје. (2541)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мемет Амир, Скопје. (2542)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Салајдин Мемедовски, Скопје. (2543)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Тодор Костадинов, Скопје. (2545)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Анифа Амстова, Скопје. (2546)

Воена книшка издадена од Валандово на име Глигор Јанев, Скопје. (2547)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Тодорче Тодоровски, Скопје. (2548)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „В. Илџ Ленин“ — Скопје на име Гордана Митсва, Скопје. (2549)

Свидетелство за завршен дактилографски курс, издадено од Школата за дактилографи и стенографи — Скопје на име Гордана Митсва, Скопје. (2550)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сузана Мурсел, Скопје. (2551)

Диплома за завршен испит, издадена од ЕМУЦ — Скопје на име Муса Шабани, Скопје. (2552)

Сервисна книшка бр. 581564 за моторно возило „Фиат 1300“ издадена од Завод „Првена застава“ — Крагујевац на име Шаип Вислими, Скопје. (2553)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Цана Стојановска, Скопје. (2554)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Основното училиште „Б. Кидрич“ — с. Сарај на име Каил Сулејмани, Скопје. (2555)

Работна книшка издадена од Скопје на име Јаготка Спасовска, Скопје. (2556)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Вера Луковска, Скопје. (2557)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Симија Бундалевска, Скопје. (2558)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Благоја Младенов, Скопје. (2559)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Шабан Мусли Амети, Скопје. (2560)

Воена книшка издадена од Српсница — Жага — СР Словенија на име Петар Каравчевиќ, с. Кучевиште, Скопје. (2561)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Севдија Асанова, Скопје. (2562)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Светозар Здравковски, Скопје. (2563)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Гордана Влајковиќ, Скопје. (2564)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Горица Божиновски, Скопје. (2565)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Велика Марковска, Скопје. (2566)

Свидетелство бр. 9634 за завршен испит за квалификуван работник — тесар, издадено од Собранието на општина Идадија — Скопје на име Милан Доневски, Скопје. (2567)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Митра Петреска, Скопје. (2568)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Лилјана Стефанова, Скопје. (2569)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Основното училиште „Коле Неделковски“ — Скопје на име Симеон Веневски, Скопје. (2570)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сретен Георгиевски, Скопје. (2571)

Здравствена легитимација бр. 62016, издадена од ЗСО — Скопје на име Никола Адамов, Скопје.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мирко Димовски, Скопје. (2573)

Работна книшка издадена од Скопје на име Абдулах Ченгик, Скопје. (2574)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Диме Ицковски, с. Булачани, Скопје.

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Основното училиште „Гоце Делчев“ — Скопје на име Снежана Трпковска, Скопје. (2577)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Гоце Делчев“ — Скопје на име Добрила Трпковска, Скопје. (2578)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јордан Волков, Скопје. (2579)

Работна книшка издадена од Скопје на име Пројка Торевска, Скопје. (2580)

Свидетелство за I клас, издадено од Гимназијата „Стив Наумов“ — Ресен на име Никола Наумовски, ул. „Б. Кидрич“ — 8, Ресен. (2581)

Свидетелство бр. 07-266 за VIII одделение, издадено од Централното основно училиште „Ванчо Прке“ — Делчево на име Томислав Драгишов Бабинов, ул. „Маршал Тито“ бр. 11, Делчево. (2582)

Работна книшка на име Стојна Стојановска, ул. „Д. Влахов“ бр. 1, Куманово. (2584)

Работна книшка на име Стојко Јакимовски, с. Орах, Куманово. (2585)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Трајче Солуноски, ул. „К. Јосифоски“ бр. 96, Прилеп. (2588)

Свидетелство за завршено VIII одделение на име Грозда Неделковска, с. Нежилово, Т. Велес. Водачка дозвола издадена од СВР — Пула на име Исмаил Исмаиљ, с. Синичане, Тетово.

Свидетелство од I клас, издадено од Гимназијата „П. Попоски“ — Гостивар на име Дукадинка Стојаноска, ул. „Д. Влахов“ бр. 31, Гостивар. (2592)

Свидетелство за завршено VIII одделение на име Даут Адеми, с. Градец, Гостивар. (2593)

Ученичка книшка за завршено II одделение на име Стане Смилевски, с. Сретково, Гостивар. (2594)

Свидетелства за I, II, III и IV година, издадени од Гимназијата „Мирче Ацев“ — Прилеп на име Ана Чавдарова, ул. „М. Тито“ бр. 57, Прилеп.

Диплома за завршена гимназија, издадена од Гимназијата „М. Ацев“ — Прилеп на име Ана Чавдарова, ул. „М. Тито“ бр. 57, Прилеп. (2596)

Свидетелство од VIII одделение на име Мите Горгиев, ул. „Јаворска“ бр. 1, Т. Велес. (2599)

Диплома на име Еслими Сали, с. Чајле, Гостивар. (2600)

Уверенис за квалификуван електро-механичар на име Ефтим Петров, с. Јегуновце, Тетово. (2601)

Уверение на име Панде Чочороски с. Вевчани, Струга. (2602)

Уверение на име Нијазиджа Фејзули, с. Ростуша, Гостивар. (2603)

Работна книшка на име Нада Темелкова, ул. „Ј. Христов“ бр. 8, Битола. (2604)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Кузман Наумовски, с. Гор. Оризари, Битола. (2605)

Работна книшка на име Раде Настовски, с. Вратница, Тетово. (2607)

Водачка дозвола бр. 1017 и сообраќајна дозвола бр. 1932, издадени од ОВР — Тетово на име Киџија Селмани, ул. „Маршал Тито“ бр. 20, Тетово.

Водачка дозвола бр. 2543, издадена од ОВР — Тетово на име Диме Димитриевиќ, ул. „Гостиварска“ бр. 5, Тетово. (2611)

Сообраќајна дозвола бр. 1747, издадена од ОВР — Тетово на име Диме Димитриевиќ, ул. „Гостиварска“ бр. 5, Тетово. (2612)

Свидетелство за положен пекарски испит, издадено од Осиеќ на име Раде Настовски, с. Вратница, Тетово. (2613)

Свидетелства за завршени I, II и III година индустриско училиште на име Ружди Реџеџи, ул. „Б. Кидрич“ бр. 29, Гостивар. (2614)

Свидетелство од VIII одделение, издадено од Училиштето „Братство Единство“ на име Аце Смиљковски, ул. „Н. Тесла“ бр. 25, Гостивар. (2615)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Димче Т. Мартиновски, ул. „Бела сна“ бр. 8, Прилеп. (2616)

Свидетелство за завршена III година, издадено од Стопанското училиште во Битола на име Хусеин Ф. Алиевски, ул. „Илинден“ бр. 79, Битола.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Градимир Здравковиќ, Скопје. (2618)

Студенска легитимација бр. 5036, издадена од Природно-математичкиот факултет — Скопје на име Љубомир Стојчевски, Скопје. (2619)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Вера Чадиковска, Скопје. (2620)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ирена Коцевска, Скопје. (2621)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Драгица Маневска, Скопје. (2622)

Сервисна книшка бр. 586803 за патничко возило „Застава 750“, издадена од „Првена Застава“ — Крагујевац на име Борис Богучевски, Скопје.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Трпе К. Митревски, Скопје. (2624)

Работна книшка издадена од Београд на име Вукица Зукиќ, Скопје. (2625)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кочани на име Јордан Симонов, Скопје. (2626)

Работна книшка издадена од Скопје на име Виолета Дончева, Скопје. (2627)

Индекс бр. 1453, издаден од Архитектонско-градежниот факултет — Скопје на име Тошко Х. Тодоров, Скопје. (2628)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Авдил Зендели, Скопје. (2629)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „И. Р. Лола“ с. Троло — Пробиштип на име Киро Р. Панов, Скопје. (2630)

Работна книшка издадена од Скопје на име Мило К. Наумов, Скопје. (2631)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Маја Мицевска, Скопје. (2632)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Арсо Кутузовски, Скопје. (2633)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Биљана Петровиќ, Скопје. (2634)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Хади Абаз, Скопје. (2635)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Антица Живковиќ, Скопје. (2636)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Олга Иванова, Скопје. (2637)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Марија Михајлова, Скопје. (2638)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Стана Јашевски, Скопје. (2639)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Радовиш на име Татјана Глигорова, с. Подареш, Радовиш. (2640)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Кирил и Методи“ — с. Романовце — Кумановско на име Киро Стојановски, Скопје. (2641)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ремзије и Ахмет Бајрами, Скопје.

Свидетелство за завршена II година, издадено од АСУЦ — Скопје на име Димитар Јанев, Скопје.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Илија Неделковски, Скопје. (2644)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Моша Пијаде“ — Струмица на име Илија Запров, Скопје. (2645)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Душан Златевски, Скопје. (2646)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Арифка Ибраимова, Скопје. (2647)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Арифа и Бајрамше Меминдови, Скопје. (2649)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката во с. Д. Свиларе — Скопско на име Кемал Селими, с. Д. Свиларе, Скопје.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Киро Николовски, Скопје. (2651)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Јефко Вреноски, ул. „Р. Иваноски“ бр. 34, Прилеп. (2652)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Стеван Михајловски, ул. „К. Гаврилоски“ бр. 29, Прилеп. (2653)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Никола Јованоски, ул. „Илија Василески“ бр. 6а, Прилеп. (2654)

Инвалидска книшка бр. 000194, за повластено патување издадена од Општинското собрание на Битола на име Благоја Петковски, ул. „И. Р. Лола“ бр. 25, Битола. (2656)

Здравствена легитимација на име Жанета Николовска, ул. „П. Бригада“ бр. 2, Битола. (2657)

Работна книшка сер. бр. 4894, серија бр. 244342 на име Саво Јовановски, ул. „М. Пијаде“ бр. 150, Куманово. (2658)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Т. Велес на име Мите Петровски, с. Мартолци, Т. Велес. (2659)

Свидетелство бр. 0301-280 за завршено I клас на име Мусаи Ерман, ул. „Д. Г. Кара“ бр. 78, Тетово. (2660)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Бедрија Керимова, ул. „Козјак“ бр. 52, Битола. (2662)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Едије Бајрамова, ул. „Љубојно“ бр. 7, Битола. (2663)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Ладе Василески, с. Г. Којнари, Прилеп. (2664)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Кочо Рацин“ на име Димо Стојаноски, ул. „11 октомври“ бр. 42, Прилеп.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Рада Гиноска, ул. „К. Јосифоски“ бр. 184, Прилеп. (2666)

Диплома за завршен IV клас издадена од Гимназијата „Панче Попоски“ Гостивар на име Сали Селими, с. Чајле, Гостивар. (2670)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Шукрије Б. Јусуфовска, ул. „Карловац“ бр. 21, Битола. (2671)

Здравствена легитимација на име Хасим Абди, ул. „Илинденска“ б.б. Тетово. (2672)

Работна книшка издадена во Струмица на име Бојана Василева, Скопје. (2673)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Вождар Видоески, Скопје. (2674)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ѓурѓа Велковска, Скопје. (2675)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Разија Мустафова, Скопје. (2676)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Хамдија Халими, Скопје. (2677)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Касер Таири, Скопје. (2678)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Рамиз Садиков, Скопје. (2679)

Воена книшка издадена од Осијек на име Драги Димче Андоновски, Скопје. (2680)

Студентска легитимација бр. 5502 издадена од Електро-машински факултет — Скопје на име Невенко Калеов, Скопје. (2681)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Вера Смиљанова Скопје. (2682)

Свидетелства за VII и VIII одделение, издадени од Основното училиште во с. Липково — Кумановско на име Недати Кадриџи, с. Глажна, Куманово. (2683)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мирослав Стефановски, Скопје.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Никола Николовски, Скопје. (2685)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Борис Весовски, Скопје. (2686)

Работна книшка издадена од Београд на име Меира Реџеповиќ, Скопје. (2687)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ристина Нешева, Скопје. (2688)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Асан Маровци, Скопје. (2689)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ибрахим Шабовиќ, Скопје. (2690)

Работна книшка издадена од Скопје на име Младен Петковски, Скопје. (2691)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Лилјана Милошева, Скопје. (2692)

Диплома за завршено средно техничко училиште — градежен смер издадено од Техничкото училиште „Здравко Цветковски“ — Скопје на име Илија Симоновски, Скопје. (2693)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Фетија Јашари, Скопје. (2694)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љупчо Стојчевски, Скопје. (2695)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Душанка Стојановска, Скопје. (2696)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Петар Јорданов, Скопје. (2697)

Свидетелство и диплома за завршено едногодишна болничка школа во Скопје на име Петар Стефанов, Скопје. (2698)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Селвие Бафти, Скопје. (2699)

Воена книшка издадена од Воениот отсек — Скопје на име Вождар Д. Гичев, Скопје. (2700)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Макфире Селими, Скопје. (2701)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Станислава Велковска, Скопје. (2702)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Илија Ѓоргиевски, Скопје. (2703)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката во Берово на име Славе Ковачевски, с. Смојмирово, Берово. (2704)

Работна книшка издадена од Куманово на име Стојан Арсовски, Скопје. (2705)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Бајрам Хазировиќ, Скопје. (2706)

Свидетелство за завршена I година, издадено од Градежното училиште во Битола на име Миливој Јанкуловски, с. Браилово, Прилеп. (2707)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Фадил Дили, Скопје. (2708)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Кама Демо, Скопје. (2709)

Воена книшка издадена од Зеница на име Дарут Имеровски, Скопје. (2710)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Војкин Костадиновски Скопје. (2711)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јакуп Јакупи, Скопје. (2712)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мелеке Дурмиш, Скопје. (2713)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Шабан Јузеир, ул. „Козјак“ бр. 35, Битола. (2714)

Свидетелство бр. 06-163 за IV клас, издадено од Гимназијата „М. Пијаде“ Кр. Паланка на име Цветан Цветковски, с. Луке, Кр. Паланка. (2725)

Возачка дозвола издадена од ОВР — Прилеп на име Киро Јованоски, с. М. Којнари, Прилеп.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Николина Аризаноска, ул. „Авала“ бр. 32, Прилеп. (2728)

Возачка дозвола бр. 3597, издадена од СВР — Тетово на име Недан Симјаноски, с. Брвеница, Тетово. (2729)

Работна книшка на име Страшко Стојчевски, ул. „Петре Алчев“ бр. 22, Т. Велес. (2730)

Здравствена легитимација на име Андре Трпчевски, Тетово. (2731)

Работна книшка издадена од СО — Прилеп на име Миле Илиоски, ул. „М. Пијаде“ бр. 3а, Прилеп. (2733)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Менка Крстевска, с. Галена, Битола. (2734)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Жаклина Ивановска, ул. „Ленинова“ бр. 83а, Битола. (2736)

Земјоделска здравствена легитимација на име Салџиј Х. Исмаили, с. Селце Кеч, Тетово. (2737)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Училиштето „Коле Канински“ — Битола на име Верка Трајановска, ул. „Гургур“ — 40, Битола. (2738)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Христо Јанков, ул. „Маркс Енгелс“ бр. 24, Битола. (2739)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Бекаре Јашарова, ул. „Љубојно“ бр. 3, Битола. (2740)

Здравствена легитимација бр. 8373 на име Зора Маркоска, ул. „М. Тито“ бр. 85, Прилеп. (2741)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Велика Митровска, с. Добрушево, Битола. (2742)

Возачка дозвола издадена од СВР — Битола на име Христо Трајковски, ул. „Кордун“ бр. 7, Битола. (2744)

Здравствена легитимација на име Драгослав Силјановски, ул. „П. Гули“ — 30, Тетово. (2745)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Петар Здравковски, ул. „Г. Петров“ бр. 59, Битола. (2748)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Тодор Богдановски, с. Д. Чарлија, Битола. (2749)

Свидетелство бр. 390/20, за V клас издадено од Гимназијата „Мирче Ацев“ — Прилеп на име Слободанка Мирческа, ул. „Ц. Којнарец“ — бр. 13, Прилеп. (2750)

Свидетелство за незавршен III клас, издадено од Гимназијата „М. Ацев“ — Прилеп на име Кирил Миланоски, ул. „Б. Бешироски“ бр. 23, Прилеп. (2751)

Свидетелство за завршено V одделение на име Нада Петреска, с. Сенокос, Прилеп. (2752)

Диплома за завршена гимназија на име Светолик Чоневски, ул. „Кумановска“ бр. 18, Т. Велес. (2753)

Свидетелство за завршен испит на име Глумсере Рамадани, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 60, Тетово. (2754)

Возачка дозвола рег. бр. 1279 издадена од ОВР — Тетово на име Небојша Барик, ул. „К. Јосифовски“ бр. 49, Тетово. (2756)

Здравствена легитимација бр. 5827/41, издадена од ЗСО — Гостивар на име Милица Евтоска, с. Врапчиште, Гостивар. (2757)

Свидетелство за завршен II клас — математички смер, издадено од Гимназијата „Ванчо Прке“ — Вилица на име Славица Здравевска, М. Брод. (2758)

Уверение бр. 03-230 за положен испит висококвалификуван работник на име Митра Петреска, Гостивар. (2759)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Даница Атанасова, Скопје. (2760)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Вера Топаловска, Скопје. (2761)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Вукица Рајковчевиќ, Скопје. (2762)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јакута Реџеџи, Скопје. (2763)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јеврем Младеновиќ, Скопје. (2764)

Индекс, бр. 893, издаден од Медицинскиот факултет во Скопје на име Никола Дебарлиев, Скопје. (2765)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ајет Мемед, Скопје. (2766)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Благоја Стојковски, Скопје. (2767)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љазиме Шефки, Скопје. (2768)

Воена книшка издадена од Чаковец на име Пајазит Демир, Скопје. (2769)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Фаим Арифџи, Скопје. (2770)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Т. Велес на име Јелица Темелковска, Скопје. (2771)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Миљаим Али, Скопје. (2772)

Ученичка книшка за V, VI и VII одделение, издадена од Основното училиште — „Песталоци“ — Скопје на име Александар Трпковски, Скопје. (2773)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Азизи Кани, Скопје. (2774)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мухрије Сахити, Скопје. (2775)

Уверение бр. 582 за пловидбеност на авион AN 2M со знак ЈУ-ВСМ, издадено од Градска воздушна пловидба во Београд на име Агрохеми-зација — експорт-импорт, Скопје. (2776)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Рустем Асанов, Скопје. (2777)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Лилјана Ингилизовска, с. Мирковци, Скопје. (2778)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Шера Мазрек, Скопје. (2779)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Гулнихал Исмаил, Скопје. (2780)

Работна книшка бр. 472, издадена од Скопје на име Гулнихал Исмаил, Скопје. (2781)

Индекс бр. 13850, издаден од Правниот факултет во Скопје на име Роска Василева, Скопје. (2782)

Индекс бр. 4079, издаден од Медицинскиот факултет во Скопје на име Лазо Јанакиевски, Скопје. (2783)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Џон Матеевски, Скопје. (2784)

Свидетелство за завршен III клас, издадено од Трговската академија во Скопје на име Петар Коневиќ, Скопје. (2785)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Фадила и Сабајдин Абдула, Скопје. (2786)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Љутвија, Беќим и Хасиме Красниќ, Скопје. (2787)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Санда Николовска, Скопје. (2788)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Илија Талев, Скопје. (2789)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Младен Данчевски, Скопје. (2790)

Диплома за завршено пожарен техничар, издадена од Ватрогасната школа во Загреб на име Цветан Анчевски, Скопје. (2791)

Работна книшка издадена од Тетово на име Стојко Ѓорѓиевски, Г. Петров. (2792)

Здравствена легитимација на име Снежана Димитриевска, Скопје. (2793)

Воена книшка издадена од Воениот сектор — Ниш на име Селим Рамадани, Скопје. (2794)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Петре Балгуров, Скопје. (2795)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Меди Морати, Скопје. (2796)

Свидетелство за положен испит за квалификуван занаетчиски работник, издадено од Општина „Кале“ во Скопје на име Божидар Јован Та-севски, Скопје. (2797)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Александар и Силвана Јакововски, Скопје. (2798)

Свидетелство за положен испит за квалификуван електро-инсталатер, издадено од Собрание на општината „Кале“ — Скопје на име Рауф Ше-хали, с. Речане Гостивар. (2799)

- Индекс бр. 12058, издадено од Правниот факултет — Скопје на име Васко Симоски, Скопје. (2801)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Тетово на име Љубица Петреска, Скопје. (2801)
- Воена книшка издадена од Босански Нови на име Томислав Стојковски, Скопје. (2802)
- Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Стојко, Душанка, Илија и Мица Димитриеви, Скопје. (2803)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Даница Димитријевска, Скопје. (2804)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Драги Костовски, Г. Петров. (2805)
- Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Охрид на име Ѓорѓи и Марија Пејовски, Скопје. (2806)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Благоја Бицовски, Скопје. (2807)
- Работна книшка бр. 17671, издадена од Скопје на име Славко Главинчев, Скопје. (2808)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Томе Цветковски, ул. „Андон Слабејко“ бр. 24, Прилеп. (2809)
- Здравствена легитимација бр. 114762, издадена од ЗСО — Скопје на име Хетем Суљејмани, с. Радуш, Г. Петров. (2811)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Антигона Најдовска, с. Суводол, Битола. (2812)
- Свидетелство за IV одделение, издадено од Основното училиште „Никола Тодороски“ — Ракле на име Киро Насески, с. Тројаци, Прилеп. (2813)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Спасија Јанкулоска, ул. „Димо Наредникот“ бр. 67, Прилеп. (2814)
- Возачка дозвола бр. 1060 издадена од ОВР — Тетово на име Миле Матов Јаневски, ул. „ЈНА“ бр. 116, Тетово. (2815)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Александар В. Велески, ул. „Изо Рибар Лола“ бр. 1а, Прилеп. (2816)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Зоран В. Велески, ул. „И. Р. Лола“ бр. 1а, Прилеп. (2817)
- Работна книшка на име Муадин Љаџифи, ул. „Ужичка“ бр. 45, Куманово. (2819)
- Свидетелство од II клас, издадено од Гимназијата „Кирил Пејчиновиќ“ — Тетово на име Славица Јовановска, с. Стенче, Тетово. (2820)
- Свидетелство за I година, издадено од Индустриското училиште — Гостивар на име Жижко Аврамоски, с. Стенче, Гостивар. (2821)
- Свидетелство за завршено III година скопомско училиште во Битола на име Мирјана Дамјановска, ул. „Г. Гаковик“ бр. 30, Битола. (2822)
- Здравствена легитимација издадена од В.П. 7700 на име Милош Вукмировиќ, ул. „Браќа Ламески“ бр. 33, Прилеп. (2823)
- Уверение бр. 1025 за леблебиција на име Зулфидан Азизи, с. Ново Село II, Тетово. (2824)
- Свидетелство од III година, издадено од учителската школа „Зеф Љуш Марку“ — Скопје на име Амет Исени, с. Д. Палчиште, Тетово. (2825)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Божана Димитријевска, с. Добрушево, Битола. (2826)
- Свидетелство за V клас, издадено од Випната гимназија „Мирче Ацев“ — Прилеп на име Марија Војничаноска, ул. „Сотка Георѓиски“ бр. 17, Прилеп. (2827)
- Свидетелство за VI клас, издадено од Випната гимназија „М. Ацев“ — Прилеп на име Марија Војничаноска, ул. „Сотка Георѓиски“ бр. 17, Прилеп. (2828)
- Свидетелство за VII клас, издадено од Випната гимназија „М. Ацев“ — Прилеп на име Марија Војничаноска, ул. „Сотка Георѓиски“ бр. 17, Прилеп. (2829)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Никола Тесла“ — с. Дупјачани на име Никола Тошески, с. Забрчани, Прилеп. (2213)
- Свидетелство за завршен I клас, издадено од ХТГУ — Б. Кидрич — Т. Велес на име Морфа, Попова, ул. „Костурска“ бр. 29, Т. Велес. (2214)
- Свидетелство за завршено осмолетка на име Богосав Петровски, с. Милетино, Тетово. (2215)
- Свидетелство за завршена I година, издадено од ЕМУЦ — Гостивар на име Живко Ѓорѓиевски, ул. „П. Поповски“ бр. 40, Гостивар. (2216)
- Свидетелство од II година на име Јовица Јакимовски, ул. „М. Ч. Филиповски“ бр. 184, Гостивар. (2217)
- Свидетелство за I и II година индустриско училиште на име Крсто Евтовски, с. Лешница, Гостивар. (2218)
- Свидетелство за I година, издадено од Индустриското училиште „Р. Р. Ричко“ — Прилеп на име Киро Велановски, с. Добрушево, Битолско. (2219)
- Работна книшка на име Надица Марковиќ, с. Табановце, Куманово. (2220)
- Свидетелство бр. 193, за завршено VIII одделение, издадено од с. Дуње на име Јордан Кузевски, с. Пештаи, Охрид. (2221)
- Свидетелство издадено од ХТТУ — Т. Велес на име Орце Коцев, ул. „Г. Петров“ бр. 5, Т. Велес. (2222)
- Свидетелство од VII одделение на име Фадил С. Љимани, с. Синичани, Тетово. (2223)
- Свидетелство за I година, издадено од УЗУС „Кочо Рацин“ — Битола на име Гоце Јаневски, с. Царев Двор, Ресен. (2225)
- Свидетелство за завршена I година стопанско училиште на име Драгица Илиевска, с. Суводол, Битола. (2226)
- Свидетелство за завршена I година, издадено од УЗУС „Кочо Рацин“ — Битола на име Софка Најдосовска, ул. „11“, бр. 11, Битола. (2227)
- Свидетелство за завршена I година, издадено од УЗУС — Битола на име Јордана Кировска, ул. „Б. Стрезов“ бр. 21, Битола. (2228)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Рампо Лефката“ — Прилеп на име Киска Стеваноска, ул. „Моша Пијаде“ бр. 1е, Прилеп. (2229)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Мирче Ацев“ — с. Стагавска на име Никола Трајковски, с. М. Руфци, Прилеп. (2230)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „11 октомври“ — Прилеп на име Наде Бошкоска, ул. „Д. Лапенот“ бр. 60, Прилеп. (2231)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Никола Тодороски“ — с. Ракле на име Орде Игњатоски, ул. „М. Цветаноски“ бр. 30, Прилеп. (2233)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Јонче Сугарески“ с. Обршани, на име Милка Варлеска, ул. „Б. Ласата“ 9, Прилеп. (2236)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Климент Охридски“ — Прилеп на име Вера Стојковска, Прилеп. (2235)
- Ученичка книшка од VI до VIII одделение, издадена од Училиштето „Стив Наумов“ — с. Пласница на име Стојан В. Стојаноски, с. Орсојец, М. Брод. (2236)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Т. Велес на име Благој Пецевски, ул. „Пеце Карев“, бр. 17, Т. Велес. (2237)
- Свидетелство за завршен I клас, издадено од ХПТУ „Борис Кидрич“ — Титов Велес на име Роза Варналиева, ул. „4 јули“ бр. 2, Т. Велес. (2238)
- Свидетелство од II година, издадено од Индустриското училиште „Злате Малакоски“ — Гостивар на име Снежана Милчевска, ул. „П. Поповски“, бр. 58, Гостивар. (2239)

Свидетелство за VIII клас, издадено од Вишата гимназија „М. Ацев“ — Прилеп на име Марија Војничаноска, ул. „С. Георѓиоски“ бр. 17, Прилеп.

Диплома за завршено средно образование, издадена од Вишата гимназија „М. Ацев“ — Прилеп на име Марија Војничаноска, ул. „С. Георѓиоски“, бр. 17, Прилеп. (2831)

Свидетелство за VI одделение на име Даница Аврамова, с. Росоман, Кавадарци. (2832)

Свидетелство за завршен I клас на име Фруска Шалевска, ул. „Народен фронт“ бр. 20, Т. Велес. (2833)

Сообраќајна и возачка дозвола на име Ристо Давчев, ул. „Киро Чучук“ бр. 10, Т. Велес. (2834)

Диплома бр. 05-12/34, за висококвалификуван автомеханичар на име Атанас Ј. Младенов ул. „Преспа“ бр. 7, Кавадарци. (2835)

Возачка дозвола бр. 1372/25. VII. 1967 год., издадена од Одделението за внатрешни работи — Тетово на име Светозар Веселина Тасевски, ул. „М. Тито“ — 102, Тетово. (2836)

Здравствена легитимација на име Благоица Петреска, ул. „11-ти Октомври“ бр. 55, Прилеп. (2837)

КОНКУРСИ

СОВЕТОТ НА МЕДИЦИНСКИОТ ЦЕНТАР —
ГОСТИВАР

распишува

КОНКУРС

за специјализација на еден лекар од општа пракса по специјалноста ФТИЗИОЛОГИЈА.

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните услови:

— да имаат завршено медицински факултет со три години работно искуство во здравствени работни организации и положен стручен испит, како и да знае еден странски јазик во таа мерка да може да следи стручна литература.

Предимство за избор имаат кандидатите кои работеле повеќе од три години во Медицинскиот центар — Гостивар.

Молбите таксирани со 1 динар се доставуваат на Медицинскиот центар — Гостивар.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето.

Деловниот одбор на Претпријатието „Стоко-промет“ експорт-импорт, Скопје

распишува

КОНКУРС

за пополнување на работното место
ШЕФ НА СМЕТКОВОДСТВОТО

Услови: Покрај основните законски услови кандидатите треба да ги исполнуваат и овие услови: да имаат завршено економски факултет или средна економска школа со работен стаж на раководни работни места од книговодствена струка од 5 односно 8 години; да не е осудуван за стопански криминал.

Пријавите заедно со доказите за исполнување на условите од конкурсот се доставуваат на секретаријатот на претпријатието. Непотполни и неблаговремено пристигнати пријави нема да се земаат во разгледување.

Конкурсот останува отворен 15 дена по објавувањето, односно до пополнување на работното место.

За резултатот на конкурсот секој учесник ќе биде писмено известен во рок од 10 дена по заклучувањето на конкурсот.

Врз основа на член 126 од статутот, Конкурсна комисија при Специјалниот завод — Демир Капија

распишува КОНКУРС

за пополнување на следните работни места:

1. Лекар од општа практика и
2. Извесен број детски негователки — болничари.

Услови:

Под точка 1, завршен медицински факултет со обавена лекарска практика и регулирана воена обврска,

под точка 2, завршено болничко училиште.

Личниот доход според Правилникот за личните доходи на работниците во Заводот, а за почетници 10% намалување сè до исполнувањето на определените услови — приправничката практика.

Кандидатите на пријавите со приложените потребни документи за докажување на стручната подготовка прилепуваат таксена марка од 1 динар. Сето тоа ѝ се доставува на Конкурлната комисија при Специјалниот завод — Демир Капија.

Конкурсот е отворен 15 дена од објавувањето.

Конкурлната комисија на Клиниката за инфективни болести — Скопје

распишува

КОНКУРС

за двајца лекари на специјализација по заразни болести

Покрај општите услови предвидени со ОЗРО, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните услови:

- завршен Медицински факултет,
- општ успех најмалку 8 (осум),
- обавена приправничка практика,
- положен стручен испит,
- познавање на еден од светските јазици,
- регулирана воена обврска.

Предност имаат кандидатите кои работеле над 2 години како лекари на Клиниката за инфективни болести.

Молбите на кандидатите без писмени докази за исполнување на посебните услови нема да бидат разгледани.

Личните доходи според Правилникот за распределба на личните доходи на работниците на Клиниката.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето.

Конкурлната комисија за реизбор на директор на Домот за стари лица — Скопје, врз основа на член 39 и 40 од статутот на Домот

распишува

КОНКУРС

за реизбор на директор на Домот

Кандидатите покрај општите законски услови за стапување во работен однос, треба да ги исполнуваат и следните услови:

— да имаат висока стручна подготовка и работно раководно искуство од 5 години во истородна или слична социјална установа (на просветна или социјална работа);

— да имаат виша стручна подготовка и работно раководно искуство од 8 години во истородна или слична социјална установа (на просветна или социјална работа);

— да поседуваат организациони способности.

Кандидатите се должни со пријавата да приложат и докази за исполнување на горенаведените услови.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Некомплетираните пријави, како и пријавите добиени пред и по рокот на овој конкурс, комисијата нема да ги земе предвид при разгледувањето.

Претседателството на Македонската академија на науките и уметностите во Скопје, објавува

КОНКУРС

за избор на административен секретар

Покрај општите услови по ОЗРО, кандидатот треба да ги исполнува и следните услови: да има факултетска подготовка, знаење на најмалку еден странски јазик и најмалку пет години работно искуство на раководно место.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Пријавите со доказите дека се исполнети условите на конкурсот се доставуваат до Македонската академија на науките и уметностите Скопје, Јермонтова 1.

Пријавите кои не ќе бидат комплетирани со потребните докази нема да бидат разгледувани.

Управниот одбор на Клиниката за интерна медицина при Медицинскиот факултет — Скопје, распишува

КОНКУРС

за пополнување на две работни места и тоа:

1. Електротехничар — — — — 1
2. Чистачка — — — — — 1

Услови:

Покрај општите услови предвидени со позитивните законски прописи, кандидатот под реден број 1 треба да има завршено средно-техничко училиште — електро-отсек, а кандидатот под реден број 2 да не е постар од 40 години.

При изборот на кандидатот под реден број 1, ќе има предност оној кандидат што има познавање на медицинска апаратура.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето.

Молбите се поднесуваат до Клиниката за интерна медицина, со ознака за Конкурсната комисија.

За изборот кандидатите ќе бидат известени најдоцна 20 дена по истекот на конкурсот.

Конкурсната комисија за именување директор на Земјоделската задруга „Благој Мучето“, с. Просениково — Струмичко, распишува

КОНКУРС

за именување (реизбор) на директор на Задругата

Покрај општите услови предвидени со Законот, кандидатот треба да ги исполнува и следните услови:

— да има завршено земјоделски или економски факултет и 1 година искуство;

— средно земјоделско или економско училиште и 3 години работно искуство.

Конкурсот останува отворен 15 дена по неговото објавување.

Молбите доставени без потребните документи нема да се земаат предвид од Комисијата.

Конкурсната комисија за именување директор на Занаемственикото услужно производно претпријатие „Иднина“ — Струмица

распишува

КОНКУРС

за именување директор на претпријатието (реизбор)

Услови

Покрај општите услови, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

— да имаат висока стручна подготовка, економски, правен факултет и 3 години работна практика на раководно работно место,

— да имаат виша стручна подготовка, виша комерцијална школа и 5 години практика на раководно работно место,

— да имаат средно образование или непотполно средно образование и 6 до 8 години практика на раководно работно место,

— да е висококвалификуван мајстор — занаетчија и да има работна практика како висококвалификуван мајстор најмалку 15 години.

Личниот доход според Правилникот за распределба на средствата за лични доходи на работниците во претпријатието.

Молбите со описот на досегашната работа како и останатите потребни документи се доставуваат до Конкурсната комисија на претпријатието.

Некомплетираните молби Комисијата ќе ги враќа.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

СОДРЖИНА

	Страна
13. Одлука за измена на намената на средствата по Републичкиот буџет за 1971 година — — — — —	33
14. Одлука за престанување со работа на определени републички органи на управата и за почнување со работа на новосозанованите републички органи — — —	33
15. Правилник за програмата, начинот и постапката за проверување на стручната способност за вршење угостителска дејност на граѓаните — — — — —	33
Програма за проверување на стручната способност за вршење угостителска дејност на граѓаните — — — — —	35

Општи акти на самоуправните интересни заедници

17. Одлука за овластување на стручните служби на заедниците на здравственото осигурување на работниците во врска со спроведувањето на пензиското и инвалидското осигурување — — — — —	36
18. Одлука за регулирање работата на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Скопје — — — — —	36
19. Одлука за привремено регулирање начинот на вршењето на стручните, административните и финансиските работи на Заедницата — — — — —	37
20. Одлука за привремено определување на правата и обврските на осигурените лица Исправка на Одлуката за утврдување на придонесот за здравствено осигурување на работниците за 1972 година (Т. Велес)	38